



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 14 август 1998
Скопје

Број 41

Год. LIV

Аконтацијата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1143.

Врз основа на член 25 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 1998 година
(„Службен весник на РМ“ бр. 67/97) и член 46 став 3 од
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“
бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 27.07.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗ- ГРАДБА НА ВОДОВОДИ И ФЕКАЛНИ КАНАЛИ- ЗАЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1998 ГОДИНА

1. Од средствата во Буџетот на Република Македо-
нија за 1998 година, утврдени во Раздел 120.01, пот-
ставка 472026 во износ од 90.000.000,00 денари за из-
градба на водоводи и фекални канализации во населе-
ните места во Републиката се распределуваат за:

Општина Битола	3.500.000,00
Програма за канализација за улиците во Градот	1.650.000,00
Реконструкција на канализација по „булевар 1 мај“	1.850.000,00
Општина Бистрица	1.670.000,00
– водовод за с. Лажец	200.000,00
– водовод за с. Оптичари	670.000,00
– водовод за с. Бистрица	800.000,00
Општина Бач	500.000,00
водовод за с. Скочивир	500.000,00
Општина Могила	700.000,00
– водоснабдување за с. Ивањевци	700.000,00
Општина Цапари	300.000,00
– водовод за с. Маловиште	300.000,00
Општина Добрушево	700.000,00
– водовод за с. Ноипал	700.000,00
Општина Македонски Брод	1.300.000,00
– водовод за високите зони на Македонски Брод и с. Требино	500.000,00
Фекална канализација во Македонски Брод	800.000,00
Општина Валаандово	500.000,00
– водовод за с. Прстен	500.000,00
Општина Винаца	500.000,00
– канализациона мрежа во с. Истибање	500.000,00
Општина Блатец	200.000,00
– фекална канализација во с. Блатец	200.000,00
Општина Гевгелија	2.100.000,00
– водовод за с. Ново Конско	500.000,00
– водовод за с. Кованец	600.000,00
– реконструкција на водоснабдување за с. Прдејци	500.000,00
– атмосферска канализација Гевгелија	500.000,00
Општина Миравци	2.000.000,00
– водоснабдување на с. Милетково	2.000.000,00
Општина Чегране	2.500.000,00
– водовод за с. Чегране и Форино	2.500.000,00

Општина Центар Жупа	1.000.000,00
– водовод за с. Праленик	1.000.000,00
Општина Делчево	2.000.000,00
– водовод за с. Вирче	2.000.000,00
Општина Демир Хисар	800.000,00
– за изградба на спор филтер за водоводот за с. Суводол	300.000,00
– за изградба на водовод за с. Смилево	500.000,00
Општина Сопотница	500.000,00
– за изградба на фекална канализација во с. Сопотница	500.000,00
Општина Росоман	1.000.000,00
– водовод за с. Сирково	600.000,00
– фекална канализација во с. Камен Дол	400.000,00
Општина Кичево	1.000.000,00
– колектор за пречистителна станица	1.000.000,00
Општина Другово	400.000,00
– водовод за с. Попоец	400.000,00
Општина Вранешница	500.000,00
– водовод за с. Бигор Доленци	500.000,00
Општина Кочани	400.000,00
– за изграба на водовод за с. Горно Градче	400.000,00
Општина Зрновци	2.000.000,00
– фекална канализација во с. Зрновци	2.000.000,00
Општина Оризари	1.000.000,00
– фекален колектор во нас. Оризари	1.000.000,00
Општина Кратово	2.200.000,00
– фекална канализација во нас. Царина во Кратово	700.000,00
– канализација во наслба Кетеново, Кратово	1.500.000,00
Општина Крива Паланка	1.400.000,00
– премин на колекторот на фекална канализација преку Крива Река	400.000,00
– фекална канализација на Скрљавски Дол, Крива Паланка	1.000.000,00
Општина Ранковце	500.000,00
– фекална канализација за с. Ранковце	500.000,00
Општина Куманово	1.000.000,00
– водовод за с. Трмеѓа	1.000.000,00
Општина Старо Нагоричане	500.000,00
– водовод за с. Стрновац	500.000,00
Општина Крушево	1.100.000,00
– мрежа во с. Борино	800.000,00
– каптажи за с. Јакреново	300.000,00
Општина Житоше	1.000.000,00
– фекална канализација во с. Житоше	1.000.000,00
Општина Неготино	2.000.000,00
– водовод за с. Ц. Брегови	1.050.000,00
– водовод за с. Вепје	450.000,00
– канализација во с. Пепелиште	500.000,00
Општина Демир Капија	1.000.000,00
– водовод за Демир Капија	1.000.000,00

Општина Охрид	1.400.000,00	– водовод за с. Пирок	1.000.000,00
– водовод за с. Велестово	500.000,00	– водовод за с. Раковец	1.500.000,00
– водовод за нас. Рача	500.000,00	Општина Желино	1.500.000,00
– водовод за с. Трпејца	400.000,00	– водовод за с. Групчин	1.500.000,00
Општина Белчишта	1.000.000,00	Општина Јегуновце	500.000,00
– резервоар за с. Велмеј	1.000.000,00	– водовод за с. Ратае	500.000,00
Општина Косел	450.000,00	Општина Вратница	500.000,00
– водовод за с. Завој	450.000,00	– водовод за с. Вратница	500.000,00
Општина Мешеишта	500.000,00	Општина Велес	3.600.000,00
– водовод за с. Волчино	500.000,00	– водовод за с. Сојаклари	400.000,00
Општина Прилеп	2.700.000,00	– водовод за с. Дурутовец	200.000,00
– водовод за с. Големо Коњаре	500.000,00	– водовод за с. Отовица	500.000,00
– водовод за с. Плетвар	200.000,00	– водовод за с. Кумарино	200.000,00
– водовод за с. Кадино село	500.000,00	– водовод за с. Башино Село	150.000,00
– водовод за с. Ново Лагово	500.000,00	– фекална канализација во с. Иванковци	750.000,00
– водовод за с. Селце	300.000,00	– фекална канализација во с. Мамутчево	300.000,00
– водовод за с. Ореовец	400.000,00	– фекална канализација во с. Рапшани	400.000,00
– фекална канализација во с. Плетвар	300.000,00	– фекална канализација во с. Отовица	200.000,00
Општина Долнени	1.100.000,00	– фекална канализација во с. Црквине	300.000,00
– водовод за с. Црнилиште	500.000,00	– фекална канализација во с. Долно Каласлари	200.000,00
– водовод за с. Горно Село	300.000,00	Општина Чашка	1.000.000,00
– водовод за с. Маргари	300.000,00	– водовод за с. Лисиче	500.000,00
Општина Кривопаштани	800.000,00	– водовод за с. Чашка	500.000,00
– фекална канализација во с. Тополчани	500.000,00	Општина Извор	700.000,00
– водовод за с. Годивле и с. Кореница	300.000,00	– водовод за с. Владилевци	700.000,00
Општина Витолиште	550.000,00	Општина Штип	2.500.000,00
– холоринатор за с. Крушевица	150.000,00	– водовод за с. Селце	1.500.000,00
– водовод за с. Полчиште	400.000,00	– водовод за с. Шашаварлија	500.000,00
Општина Пробиштип	1.500.000,00	– водовод за с. Караорман	500.000,00
– водовод за с. Горни Стубол	500.000,00	Општина Арачиново	2.500.000,00
– водовод за с. Горно Барбарово	500.000,00	– водоснабдување од бунари за село Арачиново	2.500.000,00
– фекална канализација во с. Стрмош	500.000,00	Општина Зелениково	1.000.000,00
Општина Злетово	1.000.000,00	– регионален водовод за селата Орешани, Зелениково и Станица Зелениково	1.000.000,00
– за изградба на водовод за с. Злетово	500.000,00	Општина Сопиште	900.000,00
– за изградба на водовод за с. Древено	500.000,00	– резервоар за с. Ракотинци	900.000,00
Општина Радовиш	1.000.000,00	Општина Сарај	1.500.000,00
– реконструкција на водоводна мрежа во с. Калугерица	1.000.000,00	– фекална канализација во село Сарај	1.500.000,00
Општина Кочче	500.000,00	Општина Кондово	4.330.000,00
– фекална канализација во с. Ракитец	500.000,00	– водоснабдување на с. Рапче и блиската околина	1.830.000,00
Општина Ресен	1.500.000,00	– водоснабдување на с. Бојане	1.500.000,00
– регионален водовод Ресен	1.500.000,00	– канализација за с. Кондово	1.000.000,00
Општина Лозово	500.000,00	Општина Гази Баба – Скопје	500.000,00
– водовод за с. Сарамзалино и с. Адиматово	500.000,00	– водовод за с. Страчинци	500.000,00
Општина Струмица	1.000.000,00	Општина Ѓорче Петров – Скопје	700.000,00
– резервоар за вода од 5000 м ³ за Струмица	1.000.000,00	– водоснабдување на с. Орман	700.000,00
Општина Ново Село	1.300.000,00	Општина Кисела Вода – Скопје	1.000.000,00
– водовод за с. Колешино	500.000,00	– фекална канализација во с. Долно Лисиче	500.000,00
– водовод за с. Смолари	800.000,00	– фекална канализација на с. Драчево	500.000,00
Општина Василево	700.000,00	Општина Чаир – Скопје	500.000,00
– водовод за с. Владиевци	700.000,00	– водовод за с. Љубанци	500.000,00
Општина Муртино	300.000,00	Општина Шуто Оризари	2.000.000,00
– водовод за с. Муртино и с. Сачево	300.000,00	– водоснабдување на Шуто Оризари	2.000.000,00
Општина Вевчани	700.000,00		
– изградба на резервоар – Вевчани	700.000,00		
Општина Тетово	3.000.000,00		
– водовод за с. Голема Речица	1.500.000,00		
– фекална канализација по ул. „Радован Цоник“ во Тетово	1.500.000,00		
Општина Камењане	1.500.000,00		
– водовод за с. Горно Седларце	500.000,00		
– локален водовод за с. Урвич	1.000.000,00		
Општина Боговиње	4.000.000,00		
– водовод за с. Жеровјане	1.500.000,00		

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се користат за учество на Републиката во изградба на водоводи за населените места во општините и фекални канализации, без обврска за враќање.

Користењето на средствата што претставува учество на Републиката се условува со документација за

реализирање на соодветната инвестициона програма во износ од најмалку иста вредност како што е учеството на Републиката, а треба да го обезбеди корисникот.

3. Исплатата на средствата по оваа одлука, по претходно доставената документација за наменското користење на средствата, ја врши Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2160/1

27 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1144.

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата („Службен весник на РМ“ бр. 69/95) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЗАШТИТА, УПРАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА СТРОГИОТ ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ „ТИКВЕШ“ ВО КЛИСУРАТА НА ЦРНА РЕКА

Член 1.

Јавното водостопанско претпријатие „Водостопанство на Македонија“ – Скопје се определува за вршење на работи во врска со заштитата, управувањето и чувањето на строгиот природен резерват „Тиквеш“ во клисурата на Црна Река.

Член 2

За спроведување на ова решение се задолжува Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

Министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина ќе склучи договор со ЈВП „Водостопанство на Македонија“ – Скопје, за управување со строгиот природен резерват „Тиквеш“ во клисурата на Црна Река.

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2127/1

10 август 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1145.

Врз основа на член 25 од Законот за основање на Јавно претпријатие „Македонска радиотелевизија“ („Службен весник на РМ“ бр. 6/98), член 19 од Законот за основање на Јавно претпријатие „Македонска радиодифузија“ („Службен весник на РМ“ бр. 6/98) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ДЕЛБЕН БИЛАНС НА ПОРАНЕШНОТО ЈАВНО ДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА“

1. Со ова решение се формира Комисија за изготвување на делбен биланс на имотот, средствата, правата и

обврските, како и распоредувањето на вработените на поранешното Јавно дифузно претпријатие „Македонска радиотелевизија“ за потребите на новооснованите: Јавно претпријатие Македонска Радиотелевизија и Јавно претпријатие Македонска Радиодифузија и се именуваат членови на Комисијата.

2. За претседател и за членови на Комисијата од точка 1 на ова решение се именуваат:

а) за претседател

– Матовски Драгољуб, дипл. инж. помошник на министерот за сообраќај и врски;

б) за членови:

– Јулијана Јанкуловска, дипл. ек. стручен соработник во Министерството за сообраќај и врски;

– Љубиш Николовска, дипл. ек. финансиски директор во Јавно претпријатие Македонска Радиотелевизија;

– Љубе Георгиевски, дипл. инж. помошник директор за развој во Јавно претпријатие Македонска Радиотелевизија;

– Драган Бајрактаров, дипл. инж. раководител на сектор во Јавно претпријатие Македонска Радиодифузија;

– Бранко Пешевски, дипл. инж. координатор во Јавно претпријатие Македонска Радиодифузија и

– Љупчо Манчевски, дипл. инж. стручен соработник во Советот за радиодифузија.

3. Комисијата од точка 1 на ова решение делбениот биланс ќе го изготви во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на ова решение.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 23-2144/1

10 август 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1146.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на ЈПАУ „Македонија“, а е неопходно за опслужување на авионите и безбедно одвивање на воздушниот сообраќај на Аеродромот – „Скопје“ и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8705

Моторни возила за специјални намени (на пример, самотоварни возила за превоз на дефектни возила, возила дигалки, пожарникарски возила, возила со вградени бетонски мешалки, возила за чистење на патштата, возила за прскање

1	2	3	4
---	---	---	---

или посипување, возила пожарникарски – работилници, подвижни радиолошки единици), освен оние конструирани првенствено за превоз на патници или на стоки:

8705 30 00 00 - Пожарникарски возила 1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-2128/1
10 август 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1147.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за труд и социјална политика и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703

Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот караван, комби, итн.) и автомобили за трки:

8703 32

-- Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см³ до 2500 см³
--- Нови
---- Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см³ до 2000 см³:

8703 32 10 19

----- Други
а) Комбинирано возило (патничко товарно) Ситроен-берлингер мулти-плејс 1.9 Д за превоз на 5 лица и 300 кгр товар со вкупна носивост од 650 кгр; дизел мотор од 1905 см³ 52 КВ 1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-2129/1
10 август 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1148.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10.08.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за урбанизам, градежништво, и заштита на животната средина и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703

Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трки:

8703 22

-- Со зафатнина на цилиндрите над 1000 см³ до 1500 см³:

--- Нови

--- Патнички автомобили, составени:

8703 22 10 30

----- Други

а) Шкода „Фелиција“ со зафатнина на моторот 1100 – 1300 см³

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-2130/1
10 август 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1149.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18.05.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за сообраќај и врски – Дирекција за цивилна воздушна пловидба и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

4911 Други печатени материјали, вклучувајќи печатени слики и фотографии:
 4911 99 00 00 -- Друго
 а) Термичка хартија за стрипови 250.000 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-2131/1 Претседател на Владата
 10 август 1998 година на Република Македонија,
 Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

1150.

Врз основа на член 10 став 3 од Законот за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на РМ“ бр. 5/98), министерот за култура донесува

П РА В И Л Н И К ЗА ПОЛАГАЊЕ ЛЕКТОРСКИ ИСПИТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на полагањето и изведувањето на лекторскиот испит и Програмата за испитот за лектор.

Член 2

Лекторскиот испит се одржува секој месец, од 20 до крајот на месецот.

Пријавата за полагање лекторски испит се поднесува во архивата на Министерството за култура, секој работен ден, од 1 до 10 во месецот, од 7.00 до 15.00 часот.

Со писмената пријава се приложуваат и докази за завршени студии на Филолошкиот факултет – Група македонски јазик, односно за завршено високо образование за македонски јазик, со програма соодветна по обем и содржина на Програмата за Групата македонски јазик.

Лицата кои на денот на влегувањето во сила на Законот за употребата на македонскиот јазик, се распоредени на работно место „лектор“, со пријавата за полагање лекторски испит поднесуваат и доказ, дека се вработени на тоа работно место.

Член 3

Лекторскиот испит се полага пред Комисија за полагање испит за лектор (во натамошниот текст: Комисија).

Член 4

Лекторскиот испит се полага според Програмата за испит за лектор (во натамошниот текст: Програма), која е составен дел на овој правилник.

Член 5

Лекторскиот испит се полага во два дела: писмен и усен дел. Меѓу писмениот и усниот дел има пауза од најмалку три дена.

Материјалите за писмениот дел од испитот и прашањата за усниот дел ги подготвува Комисијата.

Писмениот дел е во форма на тест, кој содржи конкретен јазичен материјал, сообразен по содржина со Програмата и по обем со времетраењето на испитот. Тестот опфаќа пократки или поголеми изводи од текстови (или целосни текстови), со различна тематика и

од различни функционални стилови, како и одделни (изрази, реченици и сл.), специјално прилагодени за целта на испитот, во кои се содржани разни неправилности во однос на правописот, употребата на збороформите и на лексиката, синтаксата, стилот и други отстапувања од литературно јазичната норма.

Усниот дел од испитот, во прв ред се води по прашањата од практичното решавање на проблемите содржани во писмениот дел од испитот (тестот), а може да вклучува и други прашања од содржината на Програмата.

Член 6

Времето на полагањето на писмениот и усниот дел на лекторскиот испит го определува претседателот на Комисијата, при што се има предвид ангажирањето на кандидатите во работното време и оддалеченоста од каде што доаѓаат.

Лекторскиот испит се изведува во просторни определени од министерот за култура.

Член 7

Писмениот дел на испитот се изведува во присуство на претседателот и најмалку еден член на Комисијата.

За време на полагањето на писмениот дел на испитот не е дозволено меѓусебно договарање по писмените задачи со другите кандидати, и по правило, не е дозволено напуштање на просторијата во која се изведува писмениот испит.

Член 8

Писмениот дел на испитот трае 90 минути.

Кандидатот кој во определено време не ја изработи писмената задача, истата ја предава на Комисијата во состојба во која дошол.

Кандидатот кој што ја завршил писмената задача може да ја предаде и пред истекот на определеното време.

Член 9

Комисијата ги прегледува писмените задачи и ги оценува со оценка „положил“ или „не положил“.

Кандидатот што не го положил писмениот дел не може да го полага усниот дел од испитот.

Резултатите од писмениот дел од испитот се објавуваат најдоцна два дена пред одржување на усниот дел од испитот.

Писмениот дел од испитот кандидатите можат да го полагаат најмногу три пати за време од 12 месеци.

Член 10

Резултатите од писмениот дел и од усниот дел на испитот се јавни.

Усниот дел на испитот се оценува со оценка „положил“ или „не положил“.

Кандидатот што не ќе го положи усниот дел од испитот има право на поправен испит само уште еднаш во рок од еден месец, од денот на полагањето.

Член 11

Кандидатот кој нема да дојде да го полага испитот или дојде, а не полага, се смета дека испитот не го полагал.

Кандидатот пред да започне испитот може да го одложи испитот.

Кандидатот кој ја примил писмената задача или прашањата од усниот дел на испитот и се откаже од полагање, се смета дека не го положил испитот.

Член 12

Полагањето на започнатиот испит може да се одложи поради болест, несреќа, смртен случај во семејството или други оправдани причини за кои кандидатот до Комисијата доставува писмени докази.

За продолжување на рокот за полагање на испитот, одлучува Комисијата.

Приговорот против Одлуката на Комисијата со која се одбива молбата за продолжување на испитот, се поднесува до министерот за култура.

По одобреното продолжување на испитот, кандидатот продолжува да го полага испитот.

Член 13

За време на испитот се води записник за секој кандидат поделно.

Во записникот се запишуваат а ум о м о полагањето, личните податоци на кандидатот, составо на Комисијата, прашањата, времето на пишувањето и задачата и времето на предавањето на задачата.

Записникот го потпишува претседателот, членовите на Комисијата и записничарот.

Член 14

Кандидатот кој не го положил испитот, може повторно да го полага.

За положениот лекторски испит на кандидатите веднаш им се издава потврда.

Уверението за положен лекторски испит се издава во рок од 30 дена, од денот на полагањето на лекторскиот испит на образец бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

По лично барање, на лице со научно звање доктор на науки во областа на македонистиката, му се издава потврда за признато право на лекторирање, без положен лекторски испит, на образец бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Образец бр. 1


РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЛЕКТОРСКИ ИСПИТ

Број _____
_____ 1998 год

Ев. книга бр. _____
Страница _____ бр _____

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на РМ“ бр. 5/98), Комисијата за полагање лекторски испит издава

УВЕРЕНИЕ

ЗА ПОЛОЖЕН ЛЕКТОРСКИ ИСПИТ

На _____ роден-а на _____
во _____ општина _____ држава _____
дипломиран _____ на ден _____ год пред Комисијата за полагање лекторски испит при Министерството за култура на Република Македонија го положи лекторскиот испит.

Ова Уверение е ослободено од плаќање административни такси согласно член 18 став 1 точка 29 од Законот за административните такси („Службен весник на РМ“ бр. 17/93, 20/96 и 7/98).

МП

Претседател
на испитна комисија.

Потврдата за лицата од став 4 на овој член, се издава во рок од 30 дена, од денот на поднесеното барање.

На лицата, кои согласно член 10 став 4 од Законот за употребата на македонскиот јазик, можат да вршат лекторирање без положен лекторски испит, на нивно барање им се издава уверение за признавање на лекторски испит, на образец број 3, кој е составен дел на овој правилник, најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесеното барање.

Член 15

Кандидатите кои го положиле лекторскиот испит се евидентираат во книга за лектори на образец бр. 4, кој е составен дел на овој правилник.

Податоците внесени во книгата за лектори ги заверува претседателот на Комисијата.

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-196/1
31 јули 1998 година
Скопје

Министер за култура,
Слободан Унковски, с.р.

Образец бр. 2


РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
СОВЕТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Број _____
_____ 1998 год.

Ев. книга бр _____
Страница _____ бр _____

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на РМ“ бр. 5/98), Советот за македонски јазик, издава

ПОТВРДА

ЗА ПРИЗНАТО ПРАВО НА ЛЕКТОРИРАЊЕ

На _____ роден-а на _____
во _____ општина _____ држава _____ доктор
на науки за областа _____ по сила на Законот му се признава
правото на лекторирање.

Оваа Потврда е ослободена од плаќање административни такси согласно член 18 став 1 точка 29 од Законот за административните такси („Службен весник на РМ“ бр. 17/93, 20/96 и 7/98).

МП

Претседател на Советот.

Образец бр. 2


РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
СОВЕТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Број _____
_____ 1998 год

Ев. книга бр _____
Страница _____ бр _____

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на РМ“ бр. 5/98), Советот за македонски јазик, издава

УВЕРЕНИЕ

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ЛЕКТОРСКИ ИСПИТ

На _____ роден-а на _____
во _____ општина _____ држава _____ поради
особен придонес во областа на македонскиот јазик му се издава Уверение за признавање лекторски испит, без полагање лекторски испит.

Ова Уверение е ослободено од плаќање административни такси согласно член 18 став 1 точка 29 од Законот за административните такси („Службен весник на РМ“ бр. 17/93, 20/96 и 7/98).

МП

Претседател на Советот.

ЕВИДЕНТНА КНИГА ЗА ЛЕКТОРИ

Димензија: (210-297 мм)

Ред бр и дата	Презиме, татково име и име	Роден, датум и место, рег. бр. на л. к. и СМБГ	Вид на образovanje	Кога полага и кол испитни прашања	Претседател и членови на Комисија	Програма Сл. весник на РМ бр. ____	Основа за стекнување статус на лектор	Кога положил	Поправен испит	Уверение Потпишан бр. од ____	Забелешка

ПРОГРАМА ЗА ИСПИТОТ ЗА ЛЕКТОР

ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА

Самогласки и согласки. Општа карактеристика. Едначење по звучност. Правописни правила за едначењето по звучност. Консонантски групи. Акцент. Местото на акцентот. Акцентски целисти. Фонолошки систем на современиот македонски јазик.

ПРАВОПИС

Општа карактеристика на правописниот систем. Правопис на гласовите. Правопис на едначењето по звучност. Правопис и правоговор на консонантските групи. Употреба на големи букви. Слеано и разделено пишување на зборовите. Скратеници и скратување на зборовите. Транскрипција на тугите имиња; транслитерација. Интерпункција. Правописни знаци. Правопис на наредните знаци.

МОРФОЛОГИЈА

Граматички категории на именките. Формите на именките. Морфонолошки промени. Граматички категории кај придавките. Граматички промени кај придавките. Морфонолошки промени. Граматички категории и форми кај заменките. Броеви. Прости и сложени бројни изрази (правопис и правоговор). Глаголи. Класификација на глаголите. Граматички категории кај глаголите. Формите на граматичките категории на глаголот. Прости и сложени глаголски форми.

СИНТАКСА

Видови реченици според комуникативната функција: исказни, прашални, заповедни, желбени. Негација.

Независно-сложени реченици: составни, спротивни, разделни; зависно-сложени реченици: релативни, декларативни; прилошко-определбени: временски, условни, причински, целни, допусни, начински. Синдетон, асиндетон и полисиндетон.

Сврзувачки средства.

Актуелно расчленување на реченицата: тема и рема; субјективен и објективен ред на елементите; средства на актуелното расчленување.

ЗБОРООБРАЗУВАЊЕ

Зборообразување на именките, придавките, глаголите и на прилозите. Морфонолошки промени во зборообразувањето. Продуктивни и непродуктивни зборообразувачки типови.

ЛЕКСИКА

Лексика и семантика. Лексичко значење на зборовите: полисемија, синонимија, антонимија, хомонимија. Контекстуални синоними и антоними.

1. Лексиката на македонскиот јазик според потеклото: исконска и позајмена лексика. Интернационална лексика. Лексички калки.

2. Лексиката на македонскиот јазик според процесот на обновувањето: архаизми, историзми, неологизми.

3. Лексиката на македонскиот јазик според сферата на употребата: општонароден јазик, стандарден јазик,

лексика во неограничена употреба, лексика во ограничена употреба – дијалектна лексика, професионална и терминологиска лексика, жаргонска лексика (сленг, арго).

4. Лексика на македонскиот јазик од експресивно-стилистички аспект: меџустилова лексика; разговорна лексика; книжна лексика (научна, административна, публицистичка), лексика на уметничкиот стил.

Фразеологија. Фразеологизмот како јазична единица. Структура на фразеологизмот и неговиот однос кон другите делови на текстот. Проблеми на преводот на фразеологијата.

I

1. Значење на правилноста на јазикот и на нормативноста. 2. Читањето како средство за развивање на писменоста. 3. Говор и јазик. Поим за практична стилистика. 4. Принципи на композирањето на писмената форма на изразување. 5. Планирање на писменото искажување. Параграфот и неговото развивање. Статика и динамика на писмениот исказ. 6. Улогата на редакторот, лекторот, преведувачот и коректорот.

II

1. Правилно користење на лексички средства: синоними и пароними, антоними, историзми, архаизми (црковнословенизми дијалектизми); туѓи зборови (интернационализми, варваризми); експресивна и емоционална лексика; канцеларизми; арго; речнички шаблони; фразеологизми.

2. Стилистичка употреба на морфолошките средства на јазикот: именки (деминутиви, хипокористички, аугментативни, пејоративи), родот, бројот и определноста на именките, заменки (удвојување, повторување), придавки, глаголи (глаголски времиња, кондиционал, глаголска именка), прилози, предлози.

3. Стилистичка употреба на синтаксичките средства: синтаксичка синонимија, хомонимија и паронимија. Збороред во реченицата. Редот на дел-речениците во сложената реченица. Сврзувачките средства во стилистичка гледна точка.

III

Печатарска техника. Видови букви, формати. Процес на печатење. Техничко оформување на текст. Коректура и коректурни знаци.

ЛИТЕРАТУРА

Речник на македонскиот јазик, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје 1961-1966.

Правопис на македонскиот литературен јазик со правописен речник, Просветно дело, Скопје 1970.

Блаже Конески, Граматика на македонскиот литературен јазик, Култура, Скопје 1967.

Лилјана Минова-Гуркова, Синтакса на македонскиот стандарден јазик, Радинг, Скопје 1994.

Стојка Бојковска и др., Македонски јазик за средното образование, Просветно дело, Скопје 1997.

Благоја Корубин, Јазикот наш денешен, кн. I-IV.

Благоја Корубин, Македонски историо-социolingвистички теми, Матица Македонска, Скопје 1994.

Благоја Корубин, На македонско-граматички теми, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје 1990.

Тодор Димитровски, Речник на литературни изрази, Струмскоп, Скопје 1995.

Enciklopedija Leksikografskog zavoda, 4, Zagreb, 1959, (под: коректура, стр. 361).

Кирил Конески, Зборообразувањето во современиот македонски јазик, Скопје, 1995.

1151.

Врз основа на член 43 став 4, член 68 и член 70 од Законот за здруженијата на граѓани и фондациите („Службен весник на РМ“ бр. 31/98), министерот за правда донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАСЦИТЕ НА РЕГИСТРИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИЈАТА НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА СТРАНЦИ И СТРАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА НАЧИНОТ НА НИВНОТО ВОДЕЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на регистарот на здруженијата на граѓани и фондациите на регистарот на здруженијата на странци и на регистарот на странски организации и начинот на нивното водење.

Член 2

Регистрите од член 1 на овој правилник се водат на единствен начин во сите основни судови.

Член 3

Регистарот на здруженијата на граѓани и фондациите се води според образец број 1 кој ги содржи следните рубрики: реден број; име на здружението на граѓани и фондацијата, седиште (улица, број и место); подрачје на дејствување; кратка содржина на работата и активностите; број и дата на решението за упис и забелешка.

Образецот број 1 е составен дел на овој правилник.

Член 4

Во образецот број 1 во рубриката „реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката „име на здружението на граѓани и фондацијата“ се запишува целото име или кратенка, ако има таква; во рубриката „седиште“ се запишува точниот назив на улицата, бројот и местото каде што се наоѓа седиштето; во рубриката „вид на субјектот (подрачје на дејствување)“ се запишува видот на субјектот и подрачјето на неговото дејствување; во рубриката „кратка содржина на работата и активностите“ се запишува кратка содржина на работата и активностите; во рубриката „број и дата на решението за упис“ се запишува точниот број и дата на решението со кое е извршен уписот и во рубриката „забелешка“ се запишуваат промените што се од значење за регистрацијата.

Член 5

Регистарот на здруженијата на граѓани и фондациите се води во укоричена книга со димензии 500 мм × 400 мм на која на насловната страна во левиот горен агол пишува „Република Македонија – Основен суд _____“, а во средината „Регистар на здруженијата на граѓани и фондации“.

Секоја страна од регистарот има број.

Пред почетокот на водењето на регистарот се забележува вкупниот број на страници што ги содржи регистарот и се заверува со печат и со потпис на претседателот на основниот суд.

Член 6

Регистарот на здруженијата на странци се води според образец број 2 кој ги содржи следните рубрики: име на здружението на странци; постојан или привремен престој во Република Македонија; седиште (улица, број и место) во Република Македонија; подрачје на дејствување; кратка содржина на работите и активностите; број и дата на решението за упис и забелешка.

Образецот број 2 е составен дел на овој правилник.

Образец бр. 1 (500 мм x 400 мм)

Ред. бр.	Име на здружението на граѓани и фондации	Седиште (улица, број и место)	Вид на субјектот (подрачје на дејствување)	Кратка содржина на работите и активностите	Број и датум на решението за упис	ЗАБЕЛЕШКА
1	2	3	4	5	6	7

Образец бр. 2 (500 мм x 400 мм)

Ред. бр.	Име на здружението на странци	Постојан или привремен престој во Република Македонија	Седиште (улица, број и место) во Република Македонија	Вид на субјектот (подрачје на дејствување)	Кратка содржина на работите и активностите	Број и датум на решението за упис	ЗАБЕЛЕШКА
1	2	3	4	5	6	7	8

ИСПРАВКА

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Правилникот за содржината на месечните извештаи за работата на приредувачите на игри на среќа во автомат клубовите, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/98, не се објавени Извештајот за остварениот промет на автомат клубот каде уплатата и исплатата се вршат со жетони и Извештајот за остварениот промет на автомат клубот каде уплатата и исплатата се вршат со по-

мош на посебен механизам односно обрасците „МФ04“ и „МФ05“ кои се составен дел на овој правилник, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА МЕСЕЧНИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТАТА НА ПРИРЕДУВАЧИТЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБОВИТЕ

Бр. 10-9165/1
11 август 1998 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

(назив на приредувачот)

(седиште на приредувачот)

(место на автомат клубот)

образец МФ04

ИЗВЕШТАЈ Број _____

ЗА ОСТВАРЕН ПРОМЕТ ВО АВТОМАТ КЛУБОВИТЕ КАДЕ УПЛАТИТЕ И ИСПЛАТИТЕ СЕ ВРШАТ СО ЖЕТОНИ

(месец година)

Р. бр.	Дата	Един. цена	Почетна состојба на жетон	Продадени жетони	Исплатен цек по	Дополнително пополнење	Оскапати жетони	Промет на жетони	Промет - денари
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
25.									
26.									
27.									
28.									
29.									
30.									
31.									
	Вкупно:	х							

ИЗВЕШТАЈОТ ГО ИЗГОТВИЛ,

РАКОВОДИТЕЛ,

М.П.

(назив на приредувачот)

(седиште на приредувачот)

(место на автомат клубот)

ИЗВЕШТАЈ Број _____
за остварениот промет на автомат клубот каде уплатите и
исплатите се врши со посебен механизам
ЗА ПЕРИОДОТ ОД _____ ДО _____ ГОД.

Образец МФ 05

Р б	Назив на автомат клубот	СОСТОЈБА НА БРОЈЧАНИЦИТЕ		УТВРДЕНИ РЕЗУЛТАТИ				
		УПЛАТА	ИСПЛАТА	Разлика на бројчаниците		Единечна цена	Износ денари	
		Вкупна разлика	Вкупна разлика	Уплата	Исплата		Уплата	Исплата
1	2	3	4	5 (3-4)	6 (3-4)	7	8 (5x7)	9 (6x7)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
ВКУПНО:								

▲ РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- Вкупно примени уилайи _____ денари
- Вкупно извршени исплаи _____ денари
- Добивка - загуба _____ денари

РАКОВОДИТЕЛ

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА

Министерството за надворешни работи на Република Македонија, постапувајќи по барањето на основачот Нортстар консултантс Л.Т.Д. од Џерси, Британски острови за евидентирање на претставништвото во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија, врз основа на член 202 став 1 и член 209 став 1 од Законот за општа управна постапка („Службен лист на СФРЈ“ број 47/86), применет како републички пропис согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 52/91) и член 5 од Уредбата за поблиските услови за отворање и работа на претставништва на странски лица во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 25/95), донесе решение:

1. Се запишува во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија под рег. број 404, број на регистарска влошка 3-0061/ГБП отворање на претставништво на странското лице Нортстар консултантс Л.Т.Д. од Џерси, Британски острови.

1) Претставништвото на странското лице е – под назив: Нортстар консултантс Л.Т.Д. Претставништво Скопје,

– со седиште во Скопје, ул. „Њу Делхијска“ бр. 4/2-1.

2) Дејноста на претставништвото е:

– истражување на пазарот,
– претходни и подготвителни дејствија за склучување на договори за промет на стоки и услуги од македонскиот пазар, за увоз со кој се унапредува и развива производството, на договори за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и странски вложувања и на договори за прибавување и отстапување право од индустриска сопственост и знаење и искуство.

3) Раководители на претставништвото се: Димитриос А. Симеонидис, државјанин на Р. Грција, со пасош бр. И 563987 и Влахос С. Аристидис, државјанин на Р. Грција, со пасош бр. М826411.

2. Претставништвото почнува со работа по уписот во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија, односно од 17.07.1998 година.

Од Министерството за надворешни работи

Министерството за надворешни работи на Република Македонија, постапувајќи по барањето на основачот Турк Хава Јоллари Аноним Ортаклиги или Туркиш Ерлајнс (TURKISH AIRLINES) за евидентирање на претставништвото во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија, врз основа на член 202 став 1 и член 209 став 1 од Законот за општа управна постапка („Службен лист на СФРЈ“ број 47/86), применет како републички пропис согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91) и член 5 од Уредбата за поблиските услови за отворање и работа на претставништва на странски лица во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/95), го донесе следното решение:

1. Се запишува во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија под рег. број 413, број на регистарска влошка 3-0062/ТРПЈ отворање на претставништво на странско лице Турк Хава Јоллари Аноним Ортаклиги или Туркиш Ерлајнс (TURKISH AIRLINES).

1) Претставништвото на странското лице е:
– под назив ТУРКИШ ЕРЛАЈНС претставништво Скопје

– со седиште во Скопје, ул. „Даме Груев“ Градски сид блок 3; локал 9-А;

2) Дејноста на претставништвото е:

– истражување на пазарот,

– претходни и подготвителни дејствија за склучување на договори за промет на стоки и услуги од македонскиот пазар, за увоз со кој се унапредува и развива производството, на договори за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и странски вложувања и на договори за прибавување и отстапување право од индустриска сопственост и знаење и искуство;

3) Раководител на претставништвото е: Атагун Кутлујуксел државјанин на Р. Турција со патна исправа бр. ТР/РТ-Ј-999115 издадена од надлежниот орган на Р. Турција.

2. Претставништвото почнува со работа по уписот во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија, односно од 29.07.1998 година.

Од Министерството за надворешни работи

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 796/98, на регистарска влошка бр. 02002721-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за промет со стоки на големо и мало, маркетинг, застапништво, услужни дејности и контрола на материјали „АС-КО“ услуги АС-КО д.о.о.е.л., увоз-извоз, ул. „Иван Горан Ковачиќ“ бр. 22, Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 71.34, 7.10/2, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, 80.42, 93.05, 28.52, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, малограничен промет со СР Југославија, Грција, Бугарија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Зоран Стаматовски – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 796/98. (12025)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1558/98, на регистарска влошка бр. 02002691-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец „МАЈА“ сендвичара, т.п., Весна Стојан Палчевска, ул. „Мраморец“ бр. 13-б, Скопје.

Основач и управител без ограничување: Весна Палчевска од Скопје ул. „Вич“ бр. 26/25, Скопје.

Дејност: 55.30/2 – услуги и други угостителски објекти (сендвичара со безалкохолни пијалаци и пиво).

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и во своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1558/98. (12026)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2566/97, на регистарска влошка бр. 02002513?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија и услуги, Зоја и др. „ВИН АРТ“ д.о.о. извоз-увоз, ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 13/2, Скопје.

Дејности: 060502, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 110302, 110303, 110309, 110404, 110902, 110905, 110909, 070310, 070320, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, застапување на странски правни и физички лица, други неспомнати услуги.

Во правниот промет со трети лица „ВИН АРТ“ Зоја и др. д.о.о. Скопје, ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 13/2, истапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Зоја Попова, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2566/97. (10655)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 963/98, на регистарска влошка бр. 02002530?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за трговија, производство и услуги „БЕЛЛЕКС“ Здравко д.о.о.е.л. експорт-импорт, ул. „Кеј 13 Ноември“ кула 2/7, Скопје.

Основач: Белевски Здравко.

Дејности: 012421, 012429, 011729, 011793, 011810, 011820, 011990, 012613, 012615, 012622, 012623, 012624, 012699, 012810, 012820, 012830, 012321, 012323, 011710, 011722, 011723, 011729, 011320, 011390, 011949, 012310, 012322, 030003, 060502, 060502, 090131, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110620, 110901, 110902, 110903, 110905, 110909, 110309, 110302, 110303, 120190, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 110109, 090129, 090139, 090160, 090140, 090181, 090121, 070310, 070320, посредување, застапување на странски лица, реекспорт, продажба на стока од консигнационен склад, комисиона продажба, меѓународен транспорт и шпедиција, вршење на малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговско работење е Здравко Белевски, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 963/98. (10656)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1049/98, на регистарска влошка бр. 02002272?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП „ЛИСИЧЕ“ Аљаедин Ибраим Мурсељовски, такси превозник, с. Горно Лисиче, ул. „Лисец“ бр. 172, Скопје.

Управител: Аљаедин Мурсељовски, без ограничување.

Дејности: 060602.

Одговара лично со сиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1049/98. (10657)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 297/98, на регистарска влошка Трег. бр. 6-

02001539-000-06, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец Драган Чедомир Тодоровски, авто такси „ФРОСИНА“ т.п. ул. „Славејко Арсов“ 136, Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 060503.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските преземени со трети лица одговара со сиот свој имот и средства лично.

Трговец поединец е Драган Тодоровски, и истиот ќе ги врши должностите на управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 297/98. (10658)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 383/98, на регистарска влошка бр. 1-5058-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за транспорт и услуги „ПАРИС-ТРАНС“ п.о. увоз-извоз, с. Колешино, Ново Село.

Дејности: меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет, реекспорт.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 383/98.

(10869)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 382/98, на регистарска влошка бр. 1-12144-0, го запиша во судскиот регистар пристапување на основач и промена на лице на Претпријатието за услуги и трговија на големо и мало, „СОНИКОМ“ п.о. увоз-извоз, Струмица.

Пристапува како нов основач на претпријатието за услуги и трговија на големо и мало „СОНИКОМ“ п.о. увоз-извоз Струмица, Виктор Јанев. Се брише Љупка Тодорова, директор на претпријатието со неограничени овластувања во внатрешно и надворено трговски промет.

Се запишува Оливер Тодоров, директор на претпријатието со неограничени овластувања во внатрешно и надворешно трговскиот промет.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 382/98.

(10870)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 378/98, на регистарска влошка бр. 1-7551-0, ја запиша во судскиот регистар, промена на името на Трговското претпријатие на големо и мало со производство, „ИНТЕР ЕКСПОРТ ИНЦ“ п.о. увоз-извоз, Струмица.

Го менува името и тоа ќе гласи: Трговско претпријатие на големо и мало со производство, „ИНТЕР ЕКСПОРТ ИНЦ“ п.о. увоз-извоз, Струмица.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 378/98.

(10872)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 376/98, на регистарска влошка 1-924-0, ја запиша во судскиот регистар промена на адреса на Претпријатието во приватна сопственост за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало „БАЛКАНКОМЕРЦ“ ц.о. ул. „Караорман“ бр. 27, Струмица.

Досегашната адреса на Претпријатието во приватна сопственост за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало „БАЛКАНКОМЕРЦ“ ц.о. Струмица, ул. „Браќа Минкови“ бр. 53, се менува.

Новата адреса на претпријатието гласи: Претпријатие во приватна сопственост за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало „БАЛКАНКОМЕРЦ“ ц.о. ул. „Караорман“ бр. 27, Струмица.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 376/98.
(10874)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 375/98, на регистарска влошка бр. 1-10951-0, го запиша во судскиот регистар бришење на основач и промена на овластено лице на Трговското претпријатие „КИТАН ЕКСПОРТ“ п.о. увоз-извоз, Струмица.

Трговското претпријатие „КИТАН ЕКСПОРТ“ п.о. увоз-извоз, Струмица го брише досегашниот основач Лазар Китанов од Струмица, како нов основач се упишува Трајко Китанов од с. Секирник, општина Босилово, Струмица.

Се врши промена на досегашниот директор и застапник Иљо Василев од Струмица. Нов директор и застапник во надворешно трговското работење на претпријатието ќе биде Виолета Миладинова ќе го застапува претпријатието без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 375/98.
(10876)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 366/98, на регистарска влошка бр. 1-844-0, го запиша во судскиот регистар пристапување на основач на Трговското претпријатие на големо и мало во приватна сопственост „ЕВРОПРОМЕТ“ ц.о. експорт-импорт, с. Ново Добрејци, Струмица.

Кон трговското претпријатие на големо и мало во приватна сопственост „ЕВРОПРОМЕТ“ ц.о. експорт-импорт, пристапува како основач Крсто Витанов од с. Просениково, и вложува основни средства во вкупен износ од 470.700,00 денари.

Основачот не одговара за обврските на претпријатието.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 366/98.
(10878)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 401/98, на регистарска влошка бр. 03001135-1-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавното трговско друштво за трговија, услуги и производство „ЈАНИТЕКСТ“ и др. ј.т.д. увоз-извоз, с. Чифлик, Облешево.

Основачи: Лазо Коцев и Кристијан Коцев од Кочани.

Дејности: 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/1, 51.43, 51.63, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/3, посредување и застапување, консигнација, малограничен промет, транспорт на стоки, лица и шпедиција, посредување, застапување и реекспорт.

Одговорнооти: во свое име и за своја сметка со целокупниот свој имот.

Лазо Коцев – управител без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 401/98.
(10890)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 368/98, на регистарска влошка бр. 03001102-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на д.о.о.е.л. Друштво за производство на пластична амбалажа „АГРОЦЕНТАР – 98“, Илија д.о.о.е.л., ул. „Стевка Тасева“ бр. 6, Кочани.

Основач на друштвото е Илија Каров од Кочани ул. „Маршал Тито“ Б-3/19.

Дејности: 25.2, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 24.70, 24.15, 24.16, 24.20, посредување и застапување во про-

метот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнациона продажба, комисионо работење, малограничен промет со соседните земји, услуги во надворешно – трговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, неограничено.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Управител на друштвото е основачот: Илија Каров со неограничени овластувања во застапувањето на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 368/98.
(10891)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 375/98, на регистарска влошка бр. 03001109-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар упишто на Трговец поединец Јорданка Јован Петрова т.п., ул. „Крсте Мисирков“ бр. 61, Кочани.

Основач: Јорданка Јован Петрова од Кочани.

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48 и др.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот неограничено.

Овластен потписник е основачот Јорданка Јован Петрова – со неограничени овластувања во застапувањето и претставувањето на трговецот поединец.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 375/98.
(10892)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 377/98, на регистарска влошка бр. 03001111-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги Магос Илијева Верка и др. ј.т.д., с. Мородвис, Зрновци.

Основач: Илијева Верка од с. Мородвис.

Дејности: 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, надворешна трговија со прехранбени производи и надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка – неограничено, а за обврските одговара со целиот свој имот неограничено, солидарно со двајцата содружници.

Управител на друштвото е основачот Илијева Верка од с. Мородвис со неограничени овластувања во застапувањето како во внатрешниот така и во надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 377/98.
(10893)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 381/98, на регистарска влошка бр. 03001115-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар упишот на Трговецот поединец Оливера Ѓорги Пантова т.п., ул. „Брегалница“ бр. 9, Кочани.

Основач: Оливера Пантова од Кочани.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.46, 52.47.

Одговорност: во свое име и за своја сметка, лично со целиот свој имот.

Овластен потписник: Оливера Пантова.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 381/98.
(10894)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 269/98, на регистарска влошка бр. 03001003-4-09-000, ја запиша во трговскиот регистар трансформацијата според ЗТПОК и усогласување со ЗТД на Акционерското друштво за угостителство „ХУНАП“ ул. „Маршал Тито“ бр. 17, Радовиш.

Дејности: 0801 – гранка угостителство (080112, 080121, 080190), 0701 – трговија на мало (070111, 070112, 070113, 070114, 070129), 0702 – трговија на големо (070211, 070212, 070213, 070214, 070229), 012200, 013121 – производство на освежувачка пијачка.

Акционерското друштво во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Трајанов Блажо – претседател на Управниот одбор, односно директор без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 269/98.
(10895)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2006/98, на регистарска влошка бр. 1-69761-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното средно училиште „АМЕРИКАНСКО ИНТЕРНАЦИОНАЛНО УЧИЛИШТЕ НА МАКЕДОНИЈА“ ул. „Перо Наков“ бб, (комерцијална зграда на текстил кат 2, влез 2).

Основач: Здружение за интернационална едукација „НОРМАК“ Скопје.

Дејности: 120121 – средно општо образование.

Во правниот промет со трети лица училиштето настапува во свое име и за своја сметка, целосна одговорност.

Се запишува Целегрино Ангеловски Патрик, директор со ограничување на овластувањата.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2006/98.
(10659)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1135/98, на регистарска влошка бр. 02002467-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговецот поединец т.п. Киоск „БАКА“ Т.П. Бекироски Беадин Зија, ул. „11 Октомври“, ГТЦ, Скопје.

Дејности: 080190.

Управител е Бекироски Зија од Скопје.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1135/97.
(10660)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1143/98, на регистарска влошка бр. 02002399-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги „СОКЕ МАРАН – К“ експорт-импорт, д.о.о. ДООЕЛ, бул. „АВНОЈ“ бр. 64, Скопје.

Основач: „Соке Маран“ д.о.о. Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260,

060501, 060502, 060503, 080190, 080201, 110109, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320, меѓународна шпедиција, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Десимирка Василевска, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1143/98.
(10661)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1264/98, на регистарска влошка бр. 02002462-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Приватната здравствена организација – ординација по општа медицина „ВИВА“ Јулија д.о.о.е.л. ул. „Борис Бојациски“ бр. 69, Скопје.

Единствен содружник е Јулија Бужаровска од Скопје, со изјава за основање од 14.05.1998 год.

Во правниот промет со трети лица, друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1264/98.
(10662)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1233/98, на регистарска влошка бр. 02002418-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговецот поединец авто такси „ПАРТИ“ т.п. Тони Миле Зотик, с. Мирковци, Чучер, Сан-дево.

Дејности: 060602, 060601, 060501, 060502, 060503.

Управител е Тони Зотик.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1233/98.
(10663)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 917/98, на регистарска влошка бр. 020024967-9-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги „РАКОВЕЦ ЕУРО-КОМПАНИ“ експорт-импорт Гајур, д.о.о.е.л. с. Боговиње, Боговиње.

Трговското друштво како д.о.о.е.л. е основано со изјава од 15.4.1998 год., а основач е Гајур Јакупи од с. Раковец, Боговиње.

Дејности: 011311, 011312, 011312, 011314, 011315, 011319, 011320, 011390, 090123, 090124, 090129, 090131, 090133, 090189, 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 110402, 110403, 110404, 013909, 013030, 013042, 013043, 013050, 013099, 013121, 030003, 060501, 060502, 060503, 060602, 060803, 090121, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110109, 110303, 110309, 110902, 110302, 110905, 110903, 110909, откуп на земјоделски производи, стока и сточарски производи, шумски плодови, семе и саден материјал, водоземци и влекачи и сл.; пренос на возила, пренос на недвижности, рента-кар и сл. 070310, 070320, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, лизинг, меѓународен тран-

спорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, услуги на меѓународен транспорт на стока и патници, меѓународна шпедиција, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, продажба на стоки од консигнациони склади, туристички услуги, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, изведување на инвестициони работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет Друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Гајур Јакупи, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 917/98. (10643)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1103/98, на регистарска влошка бр. 020023887-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Умер Шереф Рамадани за трговија на мало со обувки, кожа, гума и пластика „ГРОСС-ЛЕДЕР“ тп ул. „Илинденска“ бр. 104, Тетово.

Основач: Умер Шереф Рамадани.

Управител: Умер Шереф Рамадани без ограничување.

Дејности: 070122.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1103/98. (10644)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1218/98, на регистарска влошка бр. 02002467-6906-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец т.п. за превоз „НЕЦО-ТРАНС“ Гиџиќ Сабит Муџо, с. Горно Оризари, Велес.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара лично со целиот свој имот.

Овластен потписник е Гиџиќ Муџо, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1218/98. (10645)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1285/98, на регистарска влошка бр. 020024227-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Авто такси тп „ДАЈДА“ трговец поединец Зуди Реџеп Мелани, ул. „Браќа Гиноски“ 134, Гостивар.

Дејности: 060602.

Во правниот промет со трети лица, трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени према трети лица, трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Управител без ограничување на фирмата е лицето Зуди Мелани.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1285/98. (10646)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1202/98, на регистарска влошка бр. 020025207-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за сервис за компјутери тп „АЛ-БИ-КОМ“ трговец поединец Аргент Веби Елмази, Леска I 4а, Гостивар.

Дејности: 72.50, одржување и поправка на канцелариски и сметачки машини и сметачки системи.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за

обврските сторени према трети лица трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Управител без ограничување на фирмата е лицето Аргент Елмази од Гостивар.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1202/98. (10648)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 709/98, на регистарска влошка бр. 020024687-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за занаетчиски услуги во градежништвото „АКВА-САНИТЕР“ тп Ерѓул Неим Усеини, „ЈНА“ 179, Гостивар.

Основач на трговецот поединец е Ерѓул Усеини од Гостивар.

Дејности: 050302, 070132.

За овластувањата во правниот промет, трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот лично.

Ерѓул Усеини, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 709/98. (10653)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1109/98, на регистарска влошка бр. 02002337-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговецот поединец Автотакси „СЕВДАЙЛ“ т.п., Севдаил Зекирија Алиџи, ул. „14“ бр. 5, Скопје.

Дејности: 060602 – превоз на патници со такси автомобили.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично, со целиот свој имот.

Овластен потписник: Севдаил Зекирија Алиџи – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1109/98. (10669)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1210/98, на регистарска влошка бр. 02002398-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговецот поединец Авто такси „СОНЦЕ“ т.п., Благоја Зоран Блажевски, с. Ракотинци, Скопје.

Дејности: 60.22 – такси превоз.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично, со целиот свој имот.

Управител Благоја Блажевски од с. Ракотинци, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1210/98. (10670)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 838/98, на регистарска влошка бр. 6-02002030-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговецот поединец „КАРАТ“ авто такси Димче Марин Каратрајков, с. Волково, Скопје.

Дејности: 060602 – превоз на патници со такси автомобили.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично, со целиот свој имот.

Управител и основач е Димче Каратрајков с. Волково, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 838/98. (10671)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1325/98, на регистарска влошка бр. 02002533-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-

њето на Трговецот поединец Трговија на мало „СЕН-ДЕНИ“ т.п., Сандра Сокол Пановска, Пазар Тафта-лице, локал бр. 461, Скопје.

Управител: Сандра Сокол Пановска.

Дејности: 52.252 26 – трговија на мало со производи од тутун, 52.452 47 – трговија на мало со книги, весници и прибор за пишување, 52.352 33 – трговија на мало со козметички тоалетни препарати, 55.452 44/4 – трговија на мало со останати производи за домаќинствата.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1325/98. (10672)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 391/98, на регистарска влошка бр. 02002539-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги „ПАРКЕТОМАТ“ Љупчо д.о.о.е.л., експорт-импорт, ул. „Козле“ бр. 83-а, Скопје.

Дејности: 011320, 011390, 011413, 012142, 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 013400, 013500, 050100, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090140, 090150, 090160, 090183, 090189, 090209, 110109, 110309, 110403, 110404, 110620, 110901, 110903, 110905, 110909, 070320, 070310.

Управител е Коловски Љупчо од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 391/98. (10675)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1259/98, на регистарска влошка бр. 02002550-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговецот поединец Автотакси „НАЗИМ“ т.п., Назим Мусли Јусуфи с. Мојанци бр. 12, Скопје.

Дејности: 060602 – превоз на патници со такси автомобили.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично, со целиот свој имот.

Овластен потписник: Јусуфи Назим – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1259/98. (10676)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1374/98, на регистарска влошка бр. 02002521-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговецот поединец „КИС“ – колонијална продавница на Милосављев Миливоје Илија ул. „Христо Татарчев“ бр. 27-а, Скопје.

Дејности: 52.11 – трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун, 52.12 – друга трговија на мало во продавници со мешовити стоки, 52.33 – трговија на мало со козметички и тоалетни папири.

Управител на трговецот поединец е Милосављев Илија ул. „Палмиро Тољати“ бр.91-6 Скопје.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично, со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1374/98. (10677)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1247/98, на регистарска влошка бр. 02002498-

6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговецот поединец киоск Фенева Трајче Анита „АНЧЕ“ т.п., ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бб, Железничка Станица, Скопје.

Дејности: 52.25, 52.26, 52.33, 52.47, 52.48, 52.63.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично, со целиот свој имот.

Основач и одговорно лице Фенева Анита – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1247/98. (10678)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 385/98, на регистарска влошка бр. 1-3256-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на основач со вложување на средства на Приватното претпријатие за производство и трговија на големо и мало „ДАНИЕЛ – КОМЕРЦ“ п.о. увоз-извоз, бул. „А. Македонски“ бр. 5/15, Радовиш.

Кон претпријатието „ДАНИЕЛ – КОМЕРЦ“, како нов основач, пристапува ПТППС „БЕГОТРАНС“ п.о. Радовиш, со вложување на основно средство ВЛЕКАЧ – МАН ШТ – 699 – ИФ. во вредност од 350.000,00 ден. сопственик на ПТППС ВЕГОТРАНС е Веселинов Голне.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 385/98. (10854)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 16/98, на регистарска влошка бр. 0300026-603-000, го запиша во трговскиот регистар престанок на Трговец поединец Игорче Томислав Симонов, Т.П. ул. „Миро Барага“, бб. Пробиштип.

Се брише од регистарот уписот на Трговецот поединец Игорче Томислав Симонов, ТП ул. „Миро Барага“ бб, Пробиштип.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 16/98. (10855)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 369/98, на регистарска влошка бр. 1-8777-0, ја запиша во судскиот регистар промена на овластено лице на Приватното претпријатие за надворешна трговска дејност, промет на големо и мало производство и застапување „МАРИКО“ п.о. извоз-увоз, ул. „Славко Баев“ 12, Пробиштип.

Промена на овластено лице: наместо досегашниот директор на претпријатието Марија Стојковиќ од Пробиштип се запишува Живко Стојковиќ, за директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 369/98. (10856)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 14/98, на регистарска влошка 03000372-6-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на деловен потфат – дејност на Трговец поединец Валентина Нако Николовска ТП ул. „Никола Коперник“ бр. 2, Штип.

Се бришат дејностите: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602.

Се запишуваат дејностите: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 14/98. (10857)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 404/98, на регистарска влошка бр. 03001138-4-01-000, го запиша во трговскиот регистар организирање и усогласување на Друштвото за внатрешни и надворешни

трговски промет „НОВА ТРГОВИЈА“ а.д. ул. „Маршал Тито“ 66, Штип.

Според ЗТПОК во Друштвото за внатрешен и надворешен трговски промет „НОВА ТРГОВИЈА“ а.д. – Штип, и усогласување со Законот за Трговските друштва со Статут бр. 02 01/47 од 06.05.1998 год., и именува органи на управување.

Основачи се: Акционери според акционерска книга во списоците на судот „АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ“; Запишани акции со право на попуст, Агенција за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на Република Македонија и Фонд за пензиско осигурување на Република Македонија.

Дејности: 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 41.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 52.51, 53.51, 51.54, 51.55, 51.55, 51.51, 56.51, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 51.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.88, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки во консигнациони складови, реекспорт, малограничен промет со Република Бугарија.

Неограничени овластувања. Целосна одговорност.

Се брише Киро Демјански, директор без ограничување, а се запишува Киро Демјански, извршен директор, без ограничувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 404/98.

(10858)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 381/98, на регистарска влошка бр. 1-6377-0, ја запиша во судскиот регистар промена на овластено лице на Претпријатието за производство, услуги и трговија „ВИВА-97“ п.о. извоз-увоз, ул. „Борис Крајгер“ бр. 8/17, Штип.

Досегашното лице овластено за застапување Деан Пеов од Штип, се брише од судскиот регистар, а за директор и застапник со неограничени овластувања се запишува Благој Панов од Штип, со стан на ул. „Еврејска“ бр. 38, Штип.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 381/98.

(10859)

Основниот суд Штип, со решението Срег. бр. 335/98, на регистарска влошка бр. 1-5861-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало „НАВИ ПРОМ“ п.о., ул. „Васил Сурчев“ бр. 7, Струмица.

Дејноста се проширува со: 01174 – производство на електрични апарати за домаќинството, 011741 – производство на термички апарати.

Од Основниот суд Штип, Срег. бр. 335/98. (10879)

Основниот суд Штип, со решението Срег. бр. 334/98, на регистарска влошка бр. 1-2722-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Градежно претпријатие во приватна сопственост „ИЗГРАДБА“ п.о., ул. „Маврово“ бр. 17, Струмица.

Се брише основачот на претпријатието Јован Ѓоргиев од Струмица, а се запишува како нов основач Нанчо Божинков од Струмица.

Од Основниот суд Штип, Срег. бр. 334/98. (10881)

Основниот суд Штип, со решението Срег. бр. 391/98, на регистарска влошка бр. 1-9027-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Трговското претпријатие „КОМПАНИЈА – ЛАЗАРОВ“ експорт-импорт, Струмица.

Се разрешува Ефтимов Јане од Струмица од директор и застапник со неограничени овластувања.

Се именува Лазаров Кирчо од Струмица за директор и застапник со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип, Срег. бр. 391/98. (10882)

Основниот суд Штип, со решението П.Трег. бр. 23/98, на регистарска влошка бр. 0300028.6-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на уписот на Трговецот поединец Саша Мирко Момчилов т.п., ул. „Никола Карев“ бр. 8, Кочани.

Се брише од трговскиот регистар уписот на трговецот – поединец Саша Мирко Момчилов – т.п. ул. „Никола Карев“ бр. 8, Кочани, кој во вид на занимање вршеше дејност трговија на мало – област 0701, регистрирана во трговскиот регистар со Решение од 13.12.1996 год. со бр. на рег. влошка 1-28-0, срег. 23496 на регистарскиот суд во град Штип, врз основа на одлука на трговецот поединец бр. 1 од 08.05.1998 година.

Од Основниот суд Штип, П.Трег. бр. 23/98. (10883)

Основниот суд Штип, со решението Срег. бр. 373/98, на регистарска влошка бр. 1-1539-0, го запиша во судскиот регистар дополнувањето на дејноста на претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало „ХУМАНОСТ“ увоз-извоз, ц.о., ул. „Петре Тошев“ бр. 27, Кочани.

Дејноста се дополнува со: 17, 17.4, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.5, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 19, 19.3, 19.30.

Од Основниот суд Штип, Срег. бр. 373/98. (10884)

Основниот суд Штип, со решението Трег. бр. 311/98, на регистарска влошка бр. 03001045-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на јавно трговско друштво „ДИНАМИКА“ Илчо Димитриев и Зоран Марков ј.т.д., с. Бање, Облешево.

Содружници се Илчо Димитриев од с. Бање – Облешево со паричен влог од 7.000 денари и Зоран Марков од с. Тркање – Кочани со паричен влог од 3.000 денари.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070310, 070320, 060501, 060502, 060602.

Друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Содружниците одговараат солидарно со целиот свој имот.

Управител со неограничени овластувања: Илчо Димитриев.

Од Основниот суд Штип, Трег. бр. 311/98. (10888)

Основниот суд Штип, со решението Трег. бр. 353/98, на регистарска влошка бр. 03001087-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавно трговско друштво за трговија „ЖАНА“ Тодорова Снежана и др. јтд, с. Тркање.

Дејности: 060501, 060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070211, 070212, 070213, 070221, 070222, 070223, 070224, 070229,

070310, 070320, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 110903, 110905, 110908, 110109.

Тодоровска Снежана – управител без ограничување и застапник во надворешно трговскиот промет без ограничување во застапувањето и потпишувањето.

Одговорност: лично со целиот свој имот, неограничено овластување.

Од Основниот суд Штип, Трег. бр. 353/98. (10889)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 379/98, на регистарска влошка бр. 1-10581-0, го запиша во судскиот регистар дополнување на дејност на Приватното претпријатие за превоз на патници со такси автомобили, услуги, производство и трговија на големо и мало „АСТ“ Тп.о. увоз-извоз, Пробиштип.

Дејности: 70.11, 70.12, 70.31, 71.10, 74.84.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 379/98. (10847)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 20/98, на регистарска влошка бр. 1-239-0, го запиша во трговскиот регистар вршење на Трговец поединец Сашко Богдан Стојанов Т.П. ул. „М. Тито“ бр. 2А, Делчево.

Престанок на вршење деловен потфат на фирмата Трговец поединец Сашко Богдан Стојанов Т.П. Делчево.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 20/98. (10848)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 389/98, на регистарска влошка бр. 1-5962-0, ја запиша во судскиот регистар промена на назив и дополнување на дејност на Претпријатието за производство услуги и трговија на големо и мало „КИМАКО“ п.о. увоз-извоз, ул. „Вера Јоциќ“ бр. 5, Делчево.

Се брише Трговско претпријатие на големо и мало „ГИ-КОМ“ п.о. увоз-извоз, Делчево.

Се запишува Претпријатие за производство услуги и трговија на големо и мало „КИМАКО“ п.о. увоз-извоз, Делчево.

Дејности: 012612, 012621, 012699, 020140, 110903.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 389/98. (10849)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 348/98, на регистарска влошка 1-622-0, ја запиша во судскиот регистар именување на директор на Претпријатието во општествена сопственост ЗИК „САН-ДАНСКИ“ ц.о. Делчево.

Промена на лицето овластено за застапување, Кирчо Симоновски дипл. е.к. в.д. директор со неограничени овластувања во застапувањето, се разрешува досегашниот стечаен управник дипл. е.к. Кирчо Симоновски.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 348/98. (10850)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 245/98, на регистарска влошка бр. 1-316-0, го запиша во судскиот регистар усогласување со Законот за основно образование на Основното училиште „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ п.о. ул. „Маршал Тито“ бр. 1, М. Каменица.

Усогласување на организацијата, работите, статут на централно основно училиште „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ п.о. М. Каменица, со Законот за образование.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 245/98. (10851)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 19/98, на регистарска влошка бр. 03000559-3-06-000, ја запиша во трговскиот регистар промена на овластено лице на Друштвото за превоз на патници и стоки, шпедиција, промет и туризам во земјата и странство „БЕРОВО-ТРАНС“ д.о.о. ул. „Кеј“ бб, Берово.

Управител Стојан Миновски, со неограничени овластувања, се бришат досегашните управители Григор Картузовски, Јован Матеничарски и Слободан Фурацки.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 19/98. (10852)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 394/98, на регистарска влошка бр. 1-950-0, ја запиша во трговскиот регистар промена на овластено лице на Производното услужно, занаетчиско претпријатие во приватна сопственост „МЕТАЛВОД“ п.о. ул. „Октомври“ бр. 23, Радовиш.

Се брише Ѓорѓи Свирков, директор и застапник со неограничени овластувања, а се запишува Кирче Свирков, директор и застапник со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 394/98. (10853)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 804/98, на регистарска влошка бр. 02002505?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар Јавното трговско друштво за производство, трговија и услуги „КАРО“ Делева Дивна и др. ул. „Трговски центар“ бр. 66, Гевгелија.

Јавното трговско друштво е основано со договор од 27.03.1998 година, а основачи се Делева Дивна и Нејков Ристо од Гевгелија.

Дејности: 020110, 020121, 020131, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 070115, 070116, 070117, 070118, 070119, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080112, 080190, 080201, 110309, 110909, 070310, 070320, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји: Грција, Бугарија, СР Југославија и Албанија, застапување и посредување во надворешниот трговски промет, угостителски и туристички услуги со странство.

Во правниот промет со трети лица јавното трговско друштво истапува во свое име и своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица јавното трговско друштво одговара со целиот свој имот и лично и неограничено со снот свој имот на содружниците.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Делева Дивна од Гевгелија, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 804/98. (10637)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1377/98, на регистарска влошка бр. 02002502?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Угостителски дуќан тп „ФАТИ“ Абдилазиз Меваип Беќири, ул. „Б. Единство“ бр. 3, Дебар.

Основач на Трговец-поединец е Абдилазиз Меваип Беќири од Дебар.

Дејности: 080190.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара управителот Абдилазиз Беќири со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1377/98. (10638)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1480/98, на регистарска влошка бр. 020026057-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец т.п. Колонијал „С-М КОМПАНИ“ Зулкуфли Енвер Адеми, с. Голема Речица, Тетово.

Основач: Зулкуфли Енвер Адеми.

Дејност: 52.11 – Трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун.

За управител на тп се одредува Зулкуфли Енвер Адеми од с. Г. Речица, Тетово.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските на тп во правниот промет со трети лица превземени во текот на работењето одговара тп Зулкуфли Енвер Адеми, лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1480/98. (10639)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 896/98, на регистарска влошка бр. 020024517-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги „САШКО-КОМЕРЦ“ Сашко д.о.о.е.л. увоз-извоз с. Брвеница, општина Брвеница.

Основач: Сашко Николов од с. Брвеница.

Управител: Сашко Николов, без ограничување.

Дејности: 012201, 012310, 012321, 012322, 012421, 012611, 012613, 012622, 013021, 013022, 013073, 013121, 013200, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070121, 080201, 080202, 090121, 090201, 110909, 070310, 070320.

Трговското друштво во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 896/98. (10640)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1235/98, на регистарска влошка бр. 020024737-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец т.п. Парфимерија „ВЕПА“ Исен Зулкуфли Хисени, ул. „Радован Цониќ“ бр. 46, Тетово.

Основач: Исен Зулкуфли Хисени од с. Гајре, Тетово.

Дејности: 52.33 – Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати.

За управител на тп се одредува Исен Зулкуфли Хисени.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските на тп во правниот промет со трети лица превземени во текот на работењето одговара тп Исен Зулкуфли Хисени лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1235/98. (10641)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1279/98, на регистарска влошка бр. 020025047-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец т.п. Колонијал „МОСТАР 2“ Исен Шефит Илази, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 153, Тетово.

Основач: Исен Шефит Илази.

Дејност: 52.11 – трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун.

За управител на тп се одредува Исен Шефит Илази од Тетово.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица превземени во текот на работењето истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските на тп во правниот промет со трети лица превземени во текот на работењето одговара Исен Шефит Илази, лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1279/98. (10642)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1284/98, на регистарска влошка бр. 02002429-6-01-000, ја запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец „БИЛЈАНА“ – цвеќарница, Тодоровска Борис Сузана ул. „Партизанска“ бб, лок. бр. 5, Неготино.

Основач: Тодоровска Борис Сузана од Неготино.

Дејност: 070129 – тутун и други непрехранбени производи, цвеќе, галантерија, бижутерија, базарска стока и играчки.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Тодоровска Борис Сузана – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1284/98. (10631)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1212/98, на регистарска влошка бр. 02002549-6-09-000, ја запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец пидерија „НАТАЛИ“ Наташа Станко Зафирова Комплекс Дојрана, Стар Дојран.

Седиште: Комплекс Дојран, Стар Дојран.

Основач: Наташа Зафирова од Скопје – одговара лично со целиот свој имот.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка.

Управител – Наташа Зафирова од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1212/98. (10632)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1369/98, на регистарска влошка бр. 02002506-6-06-000, ја запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец т.п. „КИКО“ – такси, Зоран Добросав Алексовски с. Ранковце, општина Ранковце.

ТП „КИКО“ – такси е основано со пријава бр. 1 од 18.05.1998 година.

Основач: Зоран Добросав Алексовски од с. Ранковце, општина Ранковце.

Дејност: 060602 – превоз на патници со такси автомобили.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Во внатрешниот промет се запишува Зоран Добросав Алексовски – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1369/98. (10633)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1429/98, на регистарска влошка бр. 02002592-6-06-000, ја запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Селами Нејази Исуфи „СЛИМ“ – таксист, с. Ваксинце, Липково.

Дејности: 060602 – превоз на патници со такси автомобили.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Основач: Селами Исуфи од с. Ваксинце, Куманово – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1429/98. (10634)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 957/98, на регистарска влошка бр. 02002482-6-01-000, ја запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец „ИВИ“ т.п., колонијал, Зорица Чедо Наумовска ул. „Народна Револуција“ бр. 173, Куманово.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114.

Управител: Зорица Наумовска ул. „Народна Револуција“ бр. 173, Куманово.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Зорица Наумовска – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 957/98. (10635)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1382/98, на регистарска влошка бр. 02002537-6-06-000, ја запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за превоз на патници со такси автомобили „СПЕКТАР“ т.п., Нинослав Бојан Алексов ул. „Драгојло Дудик“ бр. 1, Куманово.

ТП е пријавен со пријава за основање од 20.05.1998 год..

Дејност: 06.62 – такси превоз.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Нинослав Алексов – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1382/98. (10636)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1148/98, на регистарска влошка бр. 1-19619, го запиша во трговскиот регистар основањето на приватна здравствена организација – ординација по општа медицина стоматологија „ГРИФОН“ ул. „Маркова“ бр.38 Прилеп.

Основачи: Златко Кузманоски и Пенита Кузманоска – Петреска од Прилеп.

Дејност: 85.13.

Субјектот на уписот во правниот промет со трети лица настапува со полни овластувања, во свое име и за своја сметка.

Приватна здравствена организација во правниот промет одговара со целиот свој имот со кој располага и има полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Златко Кузманоски – директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1148/98. (10985)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 438/98, на регистарска влошка бр. 001365, го запиша во трговскиот регистар основањето на д.о.о.е.л. Трговско друштво за угостителство, трговија и производство Звонко Милошески „БЈАНКО“ ул. „Кеј 9-ти Септември“ бр.70/4-5 Прилеп.

Основач Звонко Милошески.

Дејности: 55.30, 5530/1, 5530/2, 5530, 55.40, 51.11, 51.2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.34, 51.33, 51.35, 51.36,

51.37, 51.41, 74.12, 51.41, 51.42, 51.45, 51.46, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 01.30, 05.01, 05.02, 15.51, 15.81, 62.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехрамбени производи, услуги во меѓународен транспорт на стоки.

Во правниот промет спрема трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Звонко Милошески – управител со неограничени овластувања.

Основна главница 10.000 дем.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 438/98. (10986)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 433/98, на регистарска влошка бр. 001360, го запиша во трговскиот регистар д.о.о.е.л. Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги Наде Дунимагловска „МЛАКАПРОМ“ увоз-извоз Нас. „Точила“ П д-2/18 Прилеп.

Дејности: 01.11/1,01.11/ 3,01.12/1,01.21,01.22/1, 01.24, 15.11, 15.13, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81/1; 15.86, 15.93, 15.98/1,15.98/2, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 51.16, 51.17, 51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.41, 51.42/1, 51.44, 51.53, 51.55, 51.57, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.47, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехрамбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт, угостителски и турист. услуги, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационни складови на странски стоки изведуваче на инвестициони работи во странство, малограничен промет, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Наде Дунимагловска, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основачкиот влог се состои од основачки влог од 10.000 дм во предмети, а според извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 443/98. (10988)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1158/98, на регистарска влошка бр. 2-712, ја запиша во судскиот регистар Производствената трговска и услужна задруга „ДАМА“ п.о. ул. „Јане Сандански“ бр.27 Охрид.

Дејности: 011941, 011949, 012421, 012429, 020140, 060501, 060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, 080114, 080119, 080221, 080129, 080190, 080201, 080202, 090202, 090209, 110309, 110905, 110909.

Овластен застапник за преставување на задругата во надворешниот и внатрешниот трговски промет за директор е Орце Танески од Охрид ул. „Јане Сандански“ бр.27.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1158/98. (10990)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1310/98, на регистарска влошка бр. 02002659-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на правилникот на Парфимерија „ВЕНЕЦИЈА“ т.п., Тантуровска Драган Надица ул. „Партизански одреди“ бр. 37, ТЦ „Буњаковец“ лок. 101/1, Скопје.

Содружник: Тантуровска Надица ул. „Пржино“ бр. 15, Скопје.

Управител без ограничување Тантуровска Надица.

Одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1310/98. (12027)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1262/98, на регистарска влошка бр. 02002583-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Трговија на мало „СУПЕР УНИОН“ Руфки Кемал Емровски т.п., ул. „Индустриска“ Дисконт Технометал Вардар лок. бр. 65, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129.

Основач: Руфки Емровски.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и во своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Трговецот поединец во внатрешниот промет го застапува Руфки Емровски – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1262/98. (12028)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1391/98, на регистарска влошка бр. 02002736-8-09-000 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за интелектуални услуги, туризам и трговија „ПРЕМИЕР – 1“ извоз-увоз, Кипровска Дороти ДООЕЛ – ул. „Љубљанска“ бр. 16, Велес.

Дејности: 80.42, 92.31/2, 92.34, 92.72, 93.05, 74.14, 74.40, 74.83, 74.84, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 65.21, 65.22, 70.31, 71.33, 72.20, 72.60, 74.11.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Кипровска Дороти, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1391/98. (11971)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Куманово објавува дека со решенијата на овој суд Ст.бр. 57/96 ПГМ „Агротехника“ - Куманово, Ст.бр. 27/96 Холдинг Компанија - „Снежана и Синови“ - Куманово, Ст.бр. 58/96 ППГМ „Кока“ - Куманово и Ст.бр.26/96, ЈП „Трејд“ - Куманово, заклучени се стечајните постапки над должниците.

По правосилноста на решенијата должниците да се бришат од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (13567)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.2/97 од 06.V.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТУ „Р.И.Л.-Комерц“ ДОО од с. Црешево, Скопје.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Коста Костов од Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бр.266, телефон 271-188.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 13.IX.1998 година, во 10,05 часот, во барака 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (13634)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 525/96 од 12.V.1998 година, заклучена е стечајната постапка над должникот ПТ „Каргограде“ ДОО - Скопје, ул. „Демир Трајков“ бр. 486 со жиро сметка 40120-601-197805.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13635)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.791/98 од 24.VII.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот „СМ Корпорација Асоцијација кристал“ од Скопје, ул. „Првوماјска“ бб, со жиро сметка 40100-601-51329.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Јосиф Костовски од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр.80/1/9, телефон 418-761.

Се определува општа забрана за располагање со имотот на должникот.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски да ги исполнуваат водејќи сметка за објавеното решение.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (13654)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.2414/97 од 31.III.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ „Соско-Промет“ ДОО од Скопје, ул. „Жарко Зрењанин“ бр. 63, со жиро сметка 40100-601-334412.

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од Скопје, ул. „Крсте Асенов“ бр.12/1/15, телефон 261-102.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.IX.1998 година, во 9,45 часот, во барака 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (13680)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 462/96 од 26.III.1998 година, по правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (13682)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 231/98 од 04.VIII.1998 година, отвори стечајна постапка над ПП "Шикло" - Битола, ул. "Његош" бб со графичка дејност, жиро сметка 40300-601-8313 при ЗПП Филијала - Битола, но истата не се спроведе и заклучи заради немање на имот на должникот.

Од Основниот суд во Битола. (13684)

Управниот одбор на АД "Илинденка" - Крушево изготви и достави програма за финансиска и сопственичка трансформација на АД "Илинденка" - Крушево согласно чл.81 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Стечајниот совет на Основниот суд во Прилеп свикнува рочиште за изјаснување и гласање на доверителите по програмата за финансиска консолидација и сопственичка трансформација на АД "Илинденка" - Крушево бр. 03-51/1 од 5.VIII.1998 година за 17.IX.1998 година во 12,00 часот во судница, голема сала при Основниот суд во Прилеп.

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат со поднесок потпишан од овластен застапник.

Програмата доверителите можат да ја разгледаат во просториите на должникот АД "Илинденка" - Крушево, ул. "Маршал Тито" бб-Крушево.

Од Основниот суд во Прилеп. (13685)

Основниот суд во Битола објавува дека во стечајната постапка што се води над стечајниот должник "Пружини и текстил" од Демир Хисар, заведена под Ст.бр.139/96, закажува рочиште за 11.IX.1998 година во овој суд, судница бр. 31, во 12 часот, на кое доверителите ќе се изјаснуваат по програмата за финансиска консолидација и сопственичка трансформација на ДО "Пружини и текстил" - Демир Хисар. Доверителите на рочиштето можат да гласаат преку свој овластен претставник или по писмен пат.

Доверителите можат да извршат увид во програмата во просториите на "Пружини и текстил" во Демир Хисар.

Од Основниот суд во Битола. (13704)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решението Ст.бр. 211/97 од 11.VI.1998 година заклучена е стечајната постапка над должникот ПП "Лондон-ПУБ" ДОО од Гостивар.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при регистарското одделение на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Гостивар. (13687)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.594/96 од 14.VII.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Интерелектроник" од Скопје, ул. "Т.Синаитски" бр. 11-А.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр.68/IV, телефон 454-808.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 9.IX.1998 година, во 11,00 часот, во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13688)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.245/96 од 09.XI.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ "Уникомерц-Промет" од Скопје, ул. "Никола Русински" бр. 5.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр.68/IV, телефон 454-808.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 07.IX.1998 година, во 11,00 часот, во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13689)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решението Ст.бр. 424/97 од 09.VI.1998 година заклучена е стечајната постапка над стечајниот должникот ПП "Ресул комерц" увоз-извоз од Гостивар.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при регистарското одделение на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Гостивар. (13691)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решението Ст.бр. 87/96 од 06.III.1998 година се одобрува предлогот за присилно порамнување склучен помеѓу доверителите и должникот ТП "Интертранс-ГВ" од Гостивар.

На доверителите чии побарувања се утврдени ќе им се исплати во висината од 50% со рок на исплата од една година, со камата од 6% годишно.

Од Основниот суд во Гостивар. (13697)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решението Ст.бр. 405/97 од 10.IV.1998 година заклучена е стечајната постапка над должникот ПП "Респект" од Гостивар.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при регистарското одделение на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Гостивар. (13699)

Основниот суд во Струга со решението Ст.бр. 36/96 од 12.XII.1996 година ја заклучи стечајната постапка над ПП “Виракс” од с. Вевчани, поради немање имот од страна на должникот.

Од Основниот суд во Струга. (13700)

Стечајната постапка над ПП “Екс-Импорт” од с. Радолишта - Струга со жиро сметка 41020-601-6350, отворена со решение на Основниот суд во Струга - Ст.бр. 8/98 од 13.III.1998 година, се заклучува.

Стечајниот управник Крстески Фонче од с. Драслајца, се разрешува од функцијата.

Се задолжува Основниот суд Битола - регистарско одделение по правосилноста на ова решение стечајниот должник да го избрише од уписот во судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струга. (13701)

Се одобрува предлогот за присилно порамнување доставен од управникот за присилно порамнување Кутаноски Ѓорѓи од Струга, според кој должникот ППОВИ “Графиком” од Струга предлага исплата на утврдените побарувања на доверителите во полн износ за период од 3-три години, сметано од денот на постигнатото присилно порамнување.

Склученото присилно порамнување има правно дејство и спрема доверителите што не учествувале во постапката, како и спрема доверителите што учествувале во постапката, а нивните побарувања се оспорени ако дополнително се утврдат.

Управникот за присилно порамнување Ѓорѓи Кутаноски се разрешува од функцијата сметано од денот кога е постигнато присилното порамнување - 26.XII.1997 година.

Од Основниот суд во Струга. (13702)

Се одобрува склученото присилно порамнување помеѓу должникот ДОО “Дримкол” - Рудник за јаглен од с. Вевчани и доверителите чии побарувања се утврдени.

Должникот се обврзува дека утврдените побарувања ќе ги исплати во полн износ во рок од две ипол години (2,5 години), сметано од денот на склучувањето на присилното порамнување - 2.VII.1997 година.

Склученото присилно порамнување има правно дејство и спрема доверителите што не учествувале во постапката, а нивните побарувања се оспорени ако дополнително се утврдат.

Од Основниот суд во Струга. (13703)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1031/97 од 04.III.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППП “Голем Камен” увоз-извоз од Скопје, ул.”Народен Фронт” бр. 25/19.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Јагода Велковска од Скопје, ул.”М.Тито” бр.22-3/7, телефон 202-700.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.IX.1998 година, во 11,00 часот, соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13725)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.969/96 од 06.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП “Луком” од Скопје, ул.”Доситеј Обрадовиќ” бр. 13.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мито Арминовски од Скопје, ул.”Петар Манџуков” бр.236, телефон 263-992.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 16.IX.1998 година, во 9,15 часот, во барака 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (13728)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.148/97 од 22.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ “Глобал Комерц” увоз-извоз ДОО од Скопје, ул.”Коста Новаковиќ” бр. 12, со жиро сметка 40100-601-48732.

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-Ѓорѓиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Арминовски Мито од Скопје, ул.”Петар Манџуков” бр.236, телефон 263-992.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 2.IX.1998 година, во 10,00 часот, во барака 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (13729)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр. 12/96 од 10.VIII.1998 година констатира дека програмата за финансиска и сопственичка трансформација на АД “Современ дом” - Прилеп бр. 02-128 од 24.VI.1998 година изработена од страна на Управниот одбор при должникот е прифатена и стечајниот совет на Основниот суд во Прилеп ја одобри.

Од Основниот суд во Прилеп. (13674)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 153/97 од 17.VII.1998 година заклучена е ликвидационата постапка над ликвидациониот должник Акционерско друштво за изградба и одржување на топлотехнички постројки “Ватростална Скопје” Ц.О. од Скопје, бул.”АВНОЈ” бр. 68 со жиро сметка број 40100-601-14653.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (13371)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 165/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ликвидациониот должник Претпријатие за производство, трговија и услуги "Смук" ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 34 со жиро сметка 40100-601-380120.

За ликвидационен управник се определува Славица Котевска од Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 28, телефон 234-225.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 10.IX.1998 година, во 8,10 часот во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (11389)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 134/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство и промет на големо и мало "Арматура" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "518" бр. 27/2 со жиро сметка 40110-601-406383.

За ликвидационен управник се определува Петров Ефтим од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4, телефон 452-084.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 10.IX.1998 година, во 8,30 часот во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (13445)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решението Л.бр. 15/97 од 23.III.1998 година, заклучена е ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за транспорт, трговија и услуги експорт-импорт "Булевар-транс" ЦО - Гостивар, ул. "Никола Паранов" бр. 118.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при регистарското одделение на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Гостивар. (13686)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: "Г.П. "Пелагонија" АД - Гостивар" - тркалезниот печат со ознака "2" и штембилот со ознака "1". (13666)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Трговско претпријатие Т.П. "Кремпи" Д.О.О. - Скопје". (13779)

Правоаголен печат под назив: "Бифе "БАС" - Сашо Таневски, ул. "Васил Ѓоргов" 20/7 - Скопје". (13663)

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за трговија и транспорт "Валго" увоз-извоз - Скопје". (13639)

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за промет, производство и услуги за електроника и биротехника на големо и мало увоз-извоз "Имел" - Ц.О. - Скопје. (13640)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.0941083, издаден од Амбасадата на РМ во Рим - Италија на име Јакупи Шабап, с. Ново Село П - Тетово. (13807)

Пасош бр. 0879408, издаден од УВР - Тетово на име Стаменковиќ Јелисавета, ул. "Андреа Ристески" бр. 15/8, Тетово. (13628)

Пасош бр.0978343, издаден од ОВР - Куманово на име Коцевска Цветанка, ул. "Народна Револуција" бр. 93, Куманово. (13630)

Пасош бр.0754568, издаден од ОВР - Куманово на име Коцевски Круме, ул. "Народна Револуција" бр.93, Куманово. (13631)

Пасош бр. 0046053, издаден од УВР - Тетово на име Јахја Мујдин, с. Селце, Тетово. (13632)

Пасош бр.185392, издаден од ОВР - Струга на име Абдурамани Урим, с. Г.Татеша, Струга. (13633)

Пасош бр.343517/94, издаден од УВР - Куманово на име Исени Бесник, ул. "Перо Стојановски" бр.9, Куманово. (13638)

Пасош бр.0836250, издаден од ГУВР - Скопје на име Киро Јосифовски, ул. "Рузвелтова" бр. 51/15, Скопје.

Пасош бр. 529648 на име Дервиши Шклким, с. Стрелци, Кичево. (13644)

Пасош бр.529649 на име Дервишоски Башким, с. Стрелци, Кичево. (13645)

Пасош бр.336540 на име Мухарем Ислами, ул. "М. Рајчевски" бр.66, Тетово. (13646)

Пасош бр. 76777/93, издаден од ОВР - Струга на име Етеми Асим, ул. "М.Тито" бр.134, Струга. (13647)

Пасош бр.594390, издаден од УВР - Тетово на име Димитртриевски Иљо, ул. "Балтепе" бр. 21, Тетово.

Пасош бр.0644467, издаден од ГУВР - Скопје на име Беким Мамути, с. Арнакија, Скопје. (13659)

Пасош бр.732786, издаден од ОВР - Гостивар на име Јакупи Цемал, с. Добридол, Гостивар. (13662)

Пасош бр.1020994/97 објавен во "Службен весник на РМ" бр. 34 од 17-07-1998 год., издаден од УВР - Скопје на име ТеофозовТоме ул. "Г. Попхристов" бр.3/2-7, Скопје, се сторнира. (13664)

Пасош бр.0458337, издаден од УВР - Тетово на име Љимани Фаик, с. Ларце, Тетово. (13665)

Пасош бр.645503/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Шапкалиева Роза, с. Петровец, Скопје. (13667)

Пасош бр.565095/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Божиновски Дејан, ул. "В.С.-Бато" бр. 87-2/27, Скопје. (13668)

Пасош бр.721450/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Ристески Љупчо, ул. "Кратовска" бр. 24, Скопје.

Пасош бр. 1054123, издаден од ГУВР - Скопје на име Ковалски Аднан, ул. "Петар Манџуков" бр.66, Скопје.

Пасош бр.956619/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Петровски Ненад, ул. "Вера Радославлевиќ" бр. 2/14, Скопје. (13673)

Пасош бр.0206014, издаден од ГУВР - Скопје на име Ардијан Јупи, ул."Клинска Леса"бр.21,Скопје. (13676)

Пасош бр.905114/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Мамер Адем, ул."Брсјачка Буна" бр. 124,Скопје.

Пасош бр. 480790, издаден од ГУВР - Скопје на име Куртиши Рушит, ул."7 Албан.бригада"бр. 27-а,Скопје.

Пасош бр.0426142/94,издаден од ОВР - Велес на име Ѓоргиевски Дејан, с. Владиловци,Велес. (13683)

Пасош бр.250421/94,издаден од УВР - Тетово на име Нухија Ресул, ул."146" бр. 48,Тетово. (13698)

Пасош бр.0485170,издаден од ОВР - Струмица на име Костова Тана (Павлова), ул."Борис Поп Димитров"бр. 42,Струмица. (13705)

Пасош бр.0400064/94,издаден од УВР - Тетово на име Аљији Нусрет, с. Г.Седларце,Тетово. (13706)

Пасош бр.0514490, издаден од УВР - Тетово на име Таири Фидаије, с. Копачиндол,Тетово. (13707)

Пасош бр.0377805 на име Таири Хазби, с. Копачиндол,Тетово. (13708)

Пасош бр.0609330/95 на име Тодоровска Љупка, ул."Борис Стрезов" бр.5-Б,Битола. (13709)

Пасош бр.076133,издаден од УВР - Охрид на име Куртиши Африм, ул."А. Димов" бр.6 ,Охрид. (13710)

Пасош бр.0201067,издаден од ОВР - Виница на име Стоилов Венци, с. Трсино,Виница. (13711)

Пасош бр.962135 на име Костоски Симе, ул."Гоце Делчев" бр.90,Гостивар. (13712)

Пасош бр.0879408 на име Стаменковиќ Јелисавета, ул. "Андреа Ристевски"бр.15/8,Тетово. (13713)

Пасош бр. 0579214,издаден од УВР - Кочани на име Заов Трајче, с. Зрновци,Кочани. (13714)

Пасош бр.0086508 на име Рамадани Реџеп, с. Камењане,Тетово. (13715)

Пасош бр. 188141/94 на име Николиќ Снежана, ул. "Маршал Тито",Нов Дојран. (13716)

Пасош бр.0875352/96,издаден од ОВР - Виница на име Кацарска Ленка, ул."Страшо Пинџур" бр. 3/2/7, Виница. (13717)

Пасош бр.0240371/94,издаден од ОВР - Крива Паланка на име Камберов Јусуф, ул."Единство" бр. 25, Крива Паланка. (13718)

Пасош бр.241764,издаден од ОВР - Куманово на име Газменд Рамадани, с.Ваксинце,Куманово. (13720)

Пасош бр.0172583 на име Зибероски Целадин,Дебар. Пасош бр.0205686/94, издаден од УВР - Крива Паланка на име Цветановска Сања,ул.Чупино Брдо"бр.8 Крива Паланка. (13722)

Пасош бр.933829, издаден од УВР - Куманово на име Спасиќ Мирослав, ул."Карл Маркс" бр.74,Куманово.

Пасош бр. 812785/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Бајиќ Милан, ул."69" бр. 12 ,Скопје. (13731)

Пасош бр. 345672/94,издаден од УВР - Куманово на име Мустафи Авни, ул."11 Ноември" бр. 81,Куманово.

Пасош бр.0510738/94, издаден од ОВР - Виница на име Стојанов Гоце, с. Истибања,Виница. (13735)

Пасош бр.897963/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Суловски Севдил, с. Чифлик,Скопје. (13741)

Пасош бр.0185810 на име Абдуловска Љавдурими, Дебар. (13746)

Пасош на име Исмаил Зулиха Асипи, с. Доброште Тетово. (13749)

Пасош на име Исмаил Асипи, с. Доброште,Тетово.

Пасош бр.615160, издаден од УВР - Охрид на име Митрески Зоран, с. Волино,Охрид. (13751)

Пасош бр.1039585, издаден од УВР - Прилеп на име Исмаилоски Ердован,ул."Даб.Завој"бр.153,Прилеп.

Пасош бр.1081563, издаден од ГУВР - Скопје на име Ајдини Неџбедин, с. Бојане,Скопје. (13759)

Пасош бр.1066751/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Рамизовски Идаи, ул."173" бр. 4-6,Скопје. (13761)

Пасош бр. 865445/96,издаден од ГУВР - Скопје на име Бајмак Ансера,ул."Раде Ј.-Корчагин"бр.13,Скопје.

Пасош бр.111951/94,издаден од УВР - Куманово на име Милковски Драгутин, ул."120"бр.135-нас.Карпош, Куманово. (13765)

Пасош бр.128162/93,издаден од ГУВР - Скопје на име Зоран Огненовски, ул."Париска" бр.6а,Скопје.

Пасош бр.835720/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Сабиле Мухџери,ул."1438" бр. 10а ,Скопје објавен во "Службен весник на РМ" бр. 18 од 17.04.1998 година под бр. 7323 - се сторнира. (13769)

Пасош бр.0106863, издаден од УВР - Битола на име Трајков Петар, ул."Козара" бр. 8,Битола. (13770)

Пасош бр.280767/94,издаден од ГУВР - Скопје на име Рафаела Тони Јаки, ул."Алекса Дундиќ"бр.9-А, Скопје. (13771)

Пасош бр.280524/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Андријана Тони Јаки, ул."Алекса Дундиќ"бр.9-А, Скопје. (13772)

Пасош бр.0145611,издаден од ОВР - Гостивар на име Рушиди Гајур, с. Неготино,Гостивар. (13776)

Пасош бр.394529/94,издаден од ГУВР - Скопје на име Контрин Христијан, ул."Ратко Митровиќ"бр.147, Скопје. (13777)

Пасош бр.120146, издаден од УВР - Струмица на име Николов Кољо, с. Куклиш бр.123,Струмица. (13778)

Пасош бр.225502, издаден од УВР - Штип на име Дубова Кети, ул."Крил и Методиј"бр.15,Штип. (13781)

Пасош бр. 0657332, издаден од УВР - Прилеп на име Игески Ѓорѓија, ул."Марксва" бр.202,Прилеп. (13782)

Пасош бр.1017217/97, издаден од ОВР - Струга на име Даути Ферија, с. Калишта,Струга. (13786)

Пасош бр.106518, издаден од УВР - Битола на име Петреска Светлана, ул."Цар Самоил" бр. 59,Битола.

Пасош бр.831320, издаден од ОВР - Кичево на име Шабани Сафет, ул."Љ.Богеска" бр. 10,Кичево. (13788)

Пасош бр.753140,издаден од УВР - Куманово на име Стрика Милорад, ул."И.Тричковиќ 4" бр.6, Куманово.

Чекови од бр. 0003919832 до 0003919836, од тековна сметка бр.17651.31 (5чекови), издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Јованов Борис ул. "Славејко Арсов 2" бр.6,Скопје. (13636)

Чекови бр. 0002637084 и 0002637088, од тековна сметка бр.0091660.87,издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Славковски Стојче,ул."Жданец" бр. 14-6,Скопје. (13642)

Чекови од бр.0003954697 до 0003954701, од тековна сметка бр. 0084238.90,издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Николовски Митре, с.Зелениково, Скопје. (13655)

Чекови од бр. 0004006111 до 0004006119, од тековна сметка бр. 0058579.72,издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Јовановска Илинка,ул."Аелска"бр. 10,нас.Драчево,Скопје. (13660)

Чекови од бр. 0003456145 до 0003456149 и од бр. 0002835778 до 0002835785, од тековна сметка бр.

0037650.32, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Николов Блажо ул."Арсо Мицков" бр. 24, Скопје. (13726)

Чекови од бр. 1623015 до 1623024 (10 чекови), од тековна сметка бр.4840/08 на име Радмила Певкева, ул. "Б.Единство" бр.18, Струмица. (13736)

Чекови од бр. 1623376 до 1623380 и од бр. 1623382 до 1623385 (9 чекови), од тековна сметка бр.216/37 на име Митко Певкев, ул."Братство Единство"-18, Струмица.

Чекови бр. 0002381123, 0002381124, 0002630138, од бр. 0002385908 до 0002385917 и броевите 0002278371, 0001580619, од тековна сметка бр.0022938.71, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Емил Николовски, ул."Димо Хаџидимов" бр.116, Скопје.

Чекови од бр. 0003601804 до 0003601812, од тековна сметка бр. 0110659.78, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Велковска Иванка, ул. "Маџаро 10" бр. 52, Скопје. (13739)

Чекови од бр. 0003605086 до 0003605095, од тековна сметка бр.0010873.84, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Ковачев Глигор, ул."О.Николов" бр. 90, Скопје. (13740)

Чекови од 0003969459 до 0003969463; од бр. 0003435157 до 0003435163 и броевите 0003896335, 0003896336, од тековна сметка бр. 0129673.84, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Саздо Станојковиќ, ул."Букурешка" бр. 10/18, Скопје. (13743)

Чекови бр. 0003254205, од бр. 0003254209 до 0003254212, 0003254214 и од бр. 0003254217 до 0003254219, од тековна сметка бр.0010683415, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Чадиновска Љуба, бул."АВНОЈ" бр. 6-3/5, Скопје. (13757)

Чекови бр. 3968172 и 3968173, од тековна сметка бр.106503/80, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Слафана Назим, ул."Питу Гули" бр.12, Скопје. (13767)

Работна книшка на име Павловска Светлана, Скопје.

Работна книшка на име Крајња Вељановска, Скопје.

Работна книшка на име Тодоровски Тодор, Скопје.

Работна книшка на име Али Нехат с.Љубин, Скопје.

Работна книшка во Скопје на име Тоше Ташковски, Скопје. (13649)

Работна книшка на име Митев Доце, Скопје.

Работна книшка на име Божиновска Рада, Скопје.

Работна книшка на име Худавер Рамадан, Скопје.

Работна книшка на име Јакуп Реџеми, с. Пирок, Тетово. (13694)

Работна книшка на име Маркоски Петре, с. Небрегово, Прилеп. (13719)

Работна книшка на име Гашанин Рахим, с. Лажани, Прилеп. (13723)

Работна книшка на име Стеваноски Зоран, ул."Пере Тошев" бр. 46, Прилеп. (13724)

Работна книшка и здравствена легитимација на име Ташевски Никола, ул."Ленинова" бр.72-1/14, Скопје.

Работна книшка на име Накова Билјана, с. Радишани, ул."56" бр.4, Скопје. (13742)

Работна книшка на име Гиевска Д.Гордана, ул."Востаничка" бр. 90, Скопје. (13756)

Работна книшка на име Тони Манчев, ул."Георги Димитров" бр.9-2-11, Скопје. (13760)

Работна книшка, издаден од во Скопје на име Аљи Ајредини, ул."Ресенска" бр.4/2-5, Скопје. (13762)

Работна книшка на име Велевски Стојан Миле, Куманово. (13773)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Видмар Јадран, Скопје. (13657)

Воена книшка, издадена од во Скопје на име Вуканов Сашо, ул."Димче Милошевски" бр.105, Скопје.

Воена книшка, издадена од во Скопје на име Трпевски Гоце, ул."Василиј Ѓуровиќ" бр.23, Скопје. (13748)

Чековна картичка бр.0210298123, издадена од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Владимир Јаневски, ул."Осло" бр. 10, Скопје. (13690)

Чековна картичка бр.8212051, издадена од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Веловски Ангеле, Скопје. (13692)

Чековна картичка бр. 0001780.99 и чековите од бр. 0001191190 до 0001191196, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Стојановски Бојко, ул. "Самоилова" бр.142-а, Скопје. (13755)

Чековна картичка бр.959/91 на име Георгиев Јане, ул."Мирче Ацев" бр. 38-А, Штип. (13783)

Чековна картичка бр.8005/09, издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Стоичков Ненко, ул."К.Јосифовски" бр 4, Штип. (13784)

Свидетелства за I и II година, издадени од УСО "Горче Петров"-Крива Паланка на име Петровска Даниела, ул."Коце Металец" бр.31, Крива Паланка. (13744)

Ученичка книшка за II година, издадена од УСО "Горче Петров"-Крива Паланка на име Златановска Сузана, с.Трново, Крива Паланка. (13745)

Диплома, издадена од СУ "Наце Буџони" - Куманово на име Велевски Стојан Миле, ул."Јоско Илиевски" бр.43, Куманово. (13774)

Чекови од бр.179070 до 179079, издадени од Кредитна банка а.д. - Скопје на име Зоран Трпески, с. Сопишта бр. 64, Скопје. (13626)

Чекови бр.0012176.01 од бр. 0001262797 до 0001262804, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Столевски Стојан, ул. "Карпушово востание" бр.4-3/6, Скопје. (13627)

Чекови од бр. 0003197689 до 0003197705 од тековна сметка бр. 0097410.95, објавени во "Службен весник на РМ" бр.34/98 од 17.07.1998 година под бр. 12814 издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Јурукова Фанија, Скопје. (13671)

Чекови бр.0001663018, 0001663019, 0001663023, 0001663024 од бр. 0001663026 до 0001663035 и од бр. 0001007624 до 0001007629, од тековна сметка бр. 0030829.42, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Ивановски Иван, ул."Алекса Демниевски" бр.25/4, Скопје. (13679)

Чекови од бр. 0004102088 до 0004102090 од тековна сметка бр. 0128795.97, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Живка Стевковска, ул."Благоја Стевковски" бр.2-л, Скопје. (13696)

Чекови од бр.17544740 до 1754743, издадени од Стопанска банка а.д.- Скопје на име Милутинова Ѓулизар, ул."Вашингтонска" бр.96, Скопје. (13753)

Чекови, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Струмица на име Александар Смиљанов, ул. "Пиринска" бр.17- Ново Село, Струмица. (13754)

Чекови бр.00305486 од бр.20003617917 до 20003617925 издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Раде Максимовски, ул."Кавадарска" бр.8, нас. Ченто, Скопје. (13768)

Чекови од бр.16808749 до 16808751 и од бр.17229316 до 17229318, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Јелена Поп Стојанова, Скопје. (13780)

Чекови бр.14691418;13520136 до 13520140 и 17513552 издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Коце Блажевски, Скопје. (13785)

Даночна картичка бр.сер.51834 со даночен бр. 5030996118201, издадена од Управа за приходи - Скопје на име Велковски Данчо, ул. "Н.Фронт" бр.19-а, Скопје.

Сертификат ТИР бр.209 број на регистрација СК 004 ХЈ, издаден од Царинарница Скопје на име "Ангелотрнас комерц", Скопје. (13661)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10, член 13 став 1 алинеја 1, член 14 став 1 и член 16 од Законот за јавни набавки (Службен весник на Република Македонија, бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК бр. 1/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. 1. Набавувач по овој отворен повик е Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија, Скопје, ул. „Железничка“, бб.

1. 2. Предмет на набавката е снабдување со екстра лесно масло за горење, во количина од 494,8 тони.

1. 3. Спецификацијата со распоредот и количините на маслото за горење по општини и објекти може да се добие во Службата за општи и заеднички работи, секој работен ден од 8,00 до 14,30 часот.

1. 4. Екстра лесното масло за горење треба да одговара на пропишаните стандарди или на стандардите прифатени од Република Македонија.

1. 5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1. 6. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, во согласност со Законот за јавни набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2. 1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2. 2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на екстра лесното масло за горење.

2. 3. Понудата треба да ја содржи единечната цена во денари по тон, како и вкупната цена на целата набавка, со сите трошоци вклучувајќи ги и трошоците за утовар, транспорт и истовар до крајните корисници, според Спецификацијата од точка 1. 3. од овој повик.

2. 4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2. 5. Понудата треба да го потврди рокот за испорака, кој треба да биде најдоцна до 30.09.1998 година.

2. 6. Понудата треба да има рок на важност.

2. 7. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА

3. 1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност, согласно член 22 од

Законот за јавни набавки, во оригинал или заверено фотокопије кај овластен орган.

3. 2. Понудувачот треба да достави список на главни испораки на екстра лесно масло за горење во последните три години и сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на екстра лесното масло за горење.

3. 3. Понудувачот треба да достави доказ дека на него не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 став 1 од Законот за јавни набавки.

3. 4. Претставниците на понудувачите треба да предадат потпишано и заверено писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

– цена на чинење 50 поени;

– рок на испорака 30 поени и

– начин на плаќање 20 поени.

Бројот на поените ќе се дели сразмерно на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5. 1. Понудата се доставува во согласност со член 52,53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5. 2. Секој понудувач може да достави само една понуда.

5. 3. Рок за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на отворениот повик во весникот „Нова Македонија“ и „Службен весник на РМ“, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

5. 4. Понудувачите своите понуди треба да ги доставуваат на следната адреса: Служба за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија, ул. „Железничка“, бб, Скопје-Комисија за јавни набавки.

5. 5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 2.09.1998 година, во 10,00 часот, во просториите на Службата, ул. „Железничка“, бб барака бр. 4, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5. 6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во овој повик, нема да се разгледуваат.

Врз основа на член 32, став 2 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98) Комисијата за јавни набавки на О. У. 11 Октомври – Скопје објавува

БАРАЊЕ БР. 1/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ, ГРАДЕЖНО – ЗАНАЕТЧИСКИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ РАБОТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. 1. НАБАВУВАЧ: О.У. 11 Октомври – Скопје

1. 2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА: Изведување на градежни, градежно-занаетчиски и инсталатерски работи при ОУ. 11 Октомври – Скопје

1. 3. Обемот на градежните, градежно-занаетчиските и инсталатерските работи даден е во тендерската документација.

1. 4. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

1. 5. Право на учество имаат сите физички и правни лица регистрирани за ваков вид дејност, чие седиште е во Република Македонија.

1. 6. Критериум за избор на најповолен понудувач се: цена, рок, начин на плаќање и документ за бонитет.

2. РОКОВИ

2. 1. Рок на важност на понудата: 20 дена од отворање на понудите;
2. 2. Рок на поднесување на понудите; 3 дена од денот на објавувањето на барањето.

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3. 1. Тендерската документација може да се подигне во О.У. „11 Октомври“ – Скопје со надокнада од 500,00 денари.

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

4. 1. Понудите треба да содржат единечни цени по позиции и вкупна цена на понудата, према тендерот, изразена во денари.
4. 2. Начин на плаќање.
4. 3. Рок на изведување на предмерните работи, гаранција на квалитетот на изведените работи.
4. 4. Понудувачите се должни со понудите да приложат и референц листа за досега изведени работи од ваков вид.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5. 1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде и потпишан и заведен од одговорното лице на субјектот.
5. 2. Понудите се доставуваат по пошта или со предавање во архивата на О.У. „11 Октомври“ – Скопје.
5. 3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават и следната придружна документација:

- извод од регистрација на дејноста;
- документ за бонитет од носителот на платниот промет, и
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишано од одговорното лице на понудувачот;

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6. 1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледани.
6. 2. Секој субјект може да учествува само со една понуда.

О.У. „11 Октомври“ – Скопје

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за здравство – Фондот за здравствено осигурување – Скопје, објавува

ЈАВЕН ПОВИК БР. 02-6252/1

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје.
2. Предмет на набавката е снабдување со масло за горење на здравствените организации во Република Македонија и тоа:

1. мазут
2. екстра лесно – ЕЛ.
3. Спецификацијата со количините и видот на маслото за горење, здравствените организации и седиштето на здравствените организации, дадени се во тендерска документација.

тето на здравствените организации, дадени се во тендерска документација.

4. Тендерската документација може да се подигне во Архивата на Фондот за здравствено осигурување, соба бр. 15, ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот.

5. Право на учество имаат сите правни и физички лица во Република Македонија.

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки.

7. Рокот на важењето на понудата е 60 дена од денот на поднесувањето.

8. Испораката на маслото за горење ќе се врши sukcesивно – месечно, според доставен план на набавувачот.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- вид и количина на маслото за горење
- цена по единична мера (килограм односно литар) – франко здравствена организација со истовар
- рок на испорака
- начин и услови на плаќање

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет) согласно член 22 од Законот за јавни набавки.
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:
 - список (референца) на главни испораки со масло за горење во последните 3 години
 - опис на техничките постројки (возен парк и сл.)
 - вклучени технички лица
 - сертификат за квалитетот.
3. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорното лице.
4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејноста.
5. Банкарска гаранција во висина на вредноста за една месечна испорака од понудената количина.
6. Предлог-договор за испорака на масло за горење.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.
3. Понудата да се достави на адреса: Министерство за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, Ул. „50 Дивизија“ бр. 6, преку пошта, во Архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 26.08.1998 година до 10.00 часот.
4. Секој учесник може да достави само една понуда.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:
- цена по единична мера (килограм односно литар) – франко краен корисник со истовар, според тендерската документација
 - рок на испорака
 - начин и услови на плаќање.

ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Отворањето на понудите ќе се одржи на 26.08.1998 година во 10.00 часот, во просториите на Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, голема сала на III кат.

Претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и тендер документацијата, нема да бидат разгледувани.

Министерство за здравство –
Фонд за здравствено осигурување – Скопје

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), ЈВП Хидросистем „Стрежево“ Битола, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: ЈВП Хидросистем „Стрежево“ Битола

1.2. Предмет на набавката:

А. Рено „ЕКСПРЕС“, броја 1

Б. Лада „НИВА“, со погонско гориво бензин, броја 2

В. Камин, броја 1

– снага 200 до 300 KS

– носивост околу 10 т.

– сандачар, со должина на сандакот околу 6,50 м.

– двостран кипер

– со еден или два диференцијали

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен

1.4. Право на учество имаат сите правни и физички лица со седиште односно место на живеење во РМ, регистрирани за дејност во согласност со набавката

1.5. Постапката по повикот ќе се спроведува согласно Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

2. РОКОВИ

2.1. Рокот за поднесување на понудите е најдоцна до денот и часот на нивното отворање.

2.2. Рокот на важноста на понудата е 30 дена од денот на нејзиното прифаќање.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

– назив на производителот односно испорачателот

– вкупна и единична цена на набавката, ф-ко набавувач

– начин на плаќање

– рок на испорака

– упатство со технички карактеристики

– гаранција за квалитет

– доказ за бонитетот на понудувачот од ЗПП

– доказ за техничката способност за извршување на предлогот на понудата односно список на главни испораки во последните три години, со износите, датумите и набавувачите, како и доказ за смисла на чл. 24 од Законот за јавни набавки.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Цена, квалитет, рок на испорака, начин на плаќање – компензација, естетски и функционални карактеристики, постпродажни сервис и давање на техничка помош.

5. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Отворањето на понудите ќе се врши на 28.08.1998 год., во 10 часот, во просториите на Дирекцијата на

набавувачот, а во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во согласност со Законот за јавни набавки, на адреса ЈВП Хидросистем „Стрежево“ Битола, бул. „1-ви Мај“ бр. 6.6. Битола, Комисија за јавни набавки.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да пристигнат во рокот како и оние кои не се изработени според барањата на повикот, нема да се разгледуваат.

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда, и тоа во дел или за цела набавка.

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98) ЈВП Хидросистем „Стрежево“ – Битола, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ХИДРОМЕХАНИЧКА ОПРЕМА

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: ЈВП Хидросистем „Стрежево“ – Битола

1.2. Предмет на набавката:

А. Регулатори на Хидростатички притисок NP 16 со прирабница, со влезен притисок од 6 до 10 бари и излезен притисок од 6 бари и тоа:

– ND 6“ броја 1

– ND 8“ броја 13

– ND 10“ броја 10

– ND 12“ броја 3

– ND 16“ броја 3

Б. Ударогасители

– ND 6“ броја 25

– ND 2“ броја 49

В. Филтер-факач за нечистотија со перфорирана корпа, со дијаметар на отворите од 5.0 мм.

– ND 6“ броја 1

– ND 8“ броја 28

– ND 10“ броја 10

– ND 12“ броја 3

– ND 16“ броја 3

Оптемата под А, Б и В да биде изработена по стандард ISO 9002.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

1.4. Право на учество имаат сите правни и физички лица со седиште односно живеалиште во РМ, регистрирани за дејноста во согласност со набавката.

1.5. Постапката по повикот ќе се спроведува согласно Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

2. РОКОВИ

2.1. Рокот за поднесување на понудите е најдоцна до денот и часот на нивното отворање.

2.2. Рокот на важноста на понудата е 30 дена од денот на нејзиното прифаќање.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

– назив на производителот односно испорачателот;

– вкупна и единична цена на набавката, ф-ко набавувач;

– начин на плаќање – со можност за компензација;

– рок на испорака;

– сертификат за стандард ISO 9002;

– гаранција за квалитет;

– доказ од ЗПП за бонитетот на понудувачот;

– доказ за техничката способност за извршување на предлогот во понудата;

а) список на главни испораки во последните три години, со износите, датумите и примачите;

б) опис на техничките постојки, преземените мерки за обезбедување на квалитетот и истражувачките погони. – доказ во смисла на чл. 24 од Законот за јавни набавки.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Цена, рок на испорака, начин на плаќање – компензација, функционални карактеристики, опременост, технички квалитети, постпродажен сервис и давање на стручна помош.

5. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Отворањето на понудите ќе се врши на 27.08.1998 год. во 10 ч. во просториите на Дирекцијата на набавувачот, а во присуство на овластени претставници на понудувачите.

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во согласност со Законот за јавни набавки, адреса ЈВП Хидросистем „Стрежево“ Битола, бул. „1-ви Мај“ б.б. Битола, Комисија за јавни набавки.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да пристигнат во рокот како и оние кои не се изработени според барањата од повикот, нема да се разгледуваат.

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда и тоа во дел или цела набавка.

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93), Заводот за статистика ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА- КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 1998 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во јули 1998 година во однос на јуни 1998 година е 0.004.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месец јули 1998 година е -0.006.

3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во јули 1998 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува 0.068.

4. Коефициентот на порастот на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на јули 1998 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 1997 година е 0,011.

Директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ПОС „Прима“ – Кочани

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 24.07.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: претворање на побарувањата на доверителите во траен влог и откуп на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Штипски пат“ бб – Кочани, во време од 8 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Хидрант“ – Крушево

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал донесе Решение за давање согласност за трансформација на „Хидрант“ – Крушево согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со конверзија на претворање на побарувањата на доверителите во траен влог и одлагање во долгорочен кредит.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани странски и домашни правни лица ќе можат да се запознаат, преку непосреден увид во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на индустриска зона „Опаленик“ бб – Крушево во време од 07 до 14.00 часот.

СОДРЖИНА

Страна

1143. Одлука за распределба на средствата за изградба на водоводи и фекални канализации во Република Македонија во 1998 година	2205
1144. Решение за определување организација за заштита, управување и одржување на строгот природен резерват „Тиквеш“, во клисурата на Црна Река	2207
1145. Решение за формирање и именување членови на Комисија за изготвување делбен биланс на поранешното Јавно дифузно претпријатие „Македонска радиотелевизија“	2207
1146. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	2207
1147. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	2208
1148. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	2208
1149. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	2208
1150. Правилник за полагање лекторски испит	2209
1151. Правилник за обрасците на регистрите на здруженијата на граѓани и фондациите на здруженијата на странци и странски организации и за начинот на нивното водење	2212

Исправка на Правилникот за содржината на месечните извештаи за работата на приредувачите на игри на среќа во автомат клубовите	2215
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец јули 1998 година	2236